



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 22 април 1972
Скопје
Број 11 Год. XXVIII

Претплата за 1972 година изнесува 120 динари. Овој број чини 4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

72.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1972 ГОДИНА

Се прогласува Законот за Републичкиот буџет за 1972 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 29 март 1972 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1001
31 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1972 ГОДИНА

I. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Републичкиот буџет за 1972 година содржи:

Вкупно приходи Динари 1.395.670.000

Од тоа:

— за распределба на посебниот дел на буџетот „ 1.345.670.000

— за други потреби на Републиката „ 50.000.000

Приходите и распределбата на приходите од став 1 на овој член ги опфаќаат и средствата на Републиката што се остваруваат според Законот за воведување на републички данок на промет на стоки на мало („Службен весник на СРМ“, бр. 37/66, 3/68, 26/68, 45/68, 17/69, 8/70 и 32/70), без средствата на Републиката заедница на образованието и средствата распределени со Законот за распределба на средствата од придонесот од личен доход од работен однос на примањата на уживателите на пензии и за работа подолга од полното работно време („Службен весник на СРМ“ бр. 27/68 и 32/70).

Член 2

Од остварените приходи според член 1, став 1, алинеја 2 на овој закон, намалени за износот на доделените општи и наменски дополнителни средства на општините и придонесот за намирување на потребите на Федерацијата во 1972 година, се издвојуваат во:

- Републичкиот резервен фонд 1,00%
- Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности 0,89%
- Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност 1,08%
- Републичкиот фонд за помагање на дејноста на општествените организации 5,77%

Во средствата на фондовите, обезбедени со претходниот став, се вклучени и средствата за отплатување на ануитетите по кредитите што ги склучила Републиката за потребите на тие фондови.

Член 3

Од средствата за распределба на посебниот дел на буџетот се издвојува:

- за Републичкиот фонд за стимулирање талентираноста на младите 150.000 динари;
- за Републичкиот фонд за научно-истражувачки работи 3.000.000 динари; и
- за спомен шумата „Гоце Делчев“ 1.500.000 динари.

Член 4

Издвојувањето во Републичкиот фонд за унапредување на научно-истражувачки работи се врши од републичкиот придонес од личен доход од работен однос во процент утврден со Законот за републичките придонеси и даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 2/69, 32/70 и 12/71).

Издвојувањето во Републичкиот фонд за унапредување на индивидуалното земјоделство и Републичкиот фонд за води се врши од придонесот од личен доход од земјоделска дејност во проценти утврдени со Законот за републичките придонеси и даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 2/69, 32/70 и 12/71).

Член 5

Висината на средствата што ќе се остварат во 1972 година по основ на републичкиот данок на промет на стоки на мало, за нестопански инвестиции на одделна сметка ќе ја утврди Извршниот совет за секој корисник односно до износот определен со Билансот на приходите и на општиот распоред на приходите на Републичкиот буџет за 1972 година.

Член 6

Приходите што ги остваруваат републичките органи од вршењето на технички, сметководствени, административни и слични услуги на организациите на здружениот труд и други органи и организации како и на општините, ќе се користат за вршење на редовната дејност и набавка на опрема според финансискиот план на органот.

Член 7

Средствата распоредени за посебни намени, што ги извршуваат републичките органи, непосредно ќе се користат врз основа на одделна претсметка што ја донесува старешијата на органот.

Средствата распоредени за посебни намени, што не ги извршуваат органите непосредно ќе се користат врз основа на програмите и писмените договори, што, врз основа на тие програми, со корисниците на средствата ќе ги склучат републичките органи-носители на тие средства. По еден примерок од склучените договори му се доставува на Републичкиот секретаријат за финансии во рок од еден месец по склучувањето.

Програмите од претходниот став ги утврдуваат корисниците и органите — носители на средствата.

Член 8

Ако во текот на извршувањето на буџетот Извршниот совет утврди дека средствата распоредени за посебни намени не ќе бидат потрошени, непотрошените средства може да ги пренесе во буџетската резерва.

Член 9

Приходите на Републичкиот буџет за 1972 година и нивниот распоред по основни намени се утврдуваат со Билансот на приходите и на општиот распоред на приходите на Републичкиот буџет за 1972 година во следните износи:

Б И Л А Н С

НА ПРИХОДИТЕ И НА ОПШТИОТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ НА
РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1972 ГОДИНА

I. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ

Класификационен број		П Р И Х О Д И	И з н о с	
на формата на приходите	на потформата на приходите		на потформата на приходите	вкупен на формата на приходите
1	2	3	4	5
ВИД 1. ПРИДОНЕСИ				
11		Придонес од личен доход од работен однос:		
	111	— Придонес од личен доход од работен однос	58.800.000	
	113	— Придонес од личен доход од работен однос по додатна стапка на примањата на запослените пензионери и продолжена работа	11.000.000	69.800.000
12		Придонес од личен доход од земјоделска дејност:		
	121	— Придонес од личен доход од земјоделска дејност	14.900.000	14.900.000
		ВКУПНО ВИДОТ 1. ПРИДОНЕСИ:		84.200.000
ВИД 2. ДАНОЦИ				
21		Данок на промет:		
	211	— Републички данок на промет на стоки на мало	39.000.000	
	2110	— Основен данок на промет	938.800.000	977.800.000
		ВКУПНО ВИДОТ 2 ДАНОЦИ		977.800.000
ВИД 6. ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ РАЗНИ ПРИХОДИ				
	62	Други разни приходи	260.000	260.000
		ВКУПНО ВИДОТ 6. ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ РАЗНИ ПРИХОДИ		260.000
ВИД 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА				
		Општи дополнителни средства:		
	712	— Општи дополнителни средства во определен износ	329.910.000	329.910.000
		ВКУПНО ВИДОТ 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА:		329.910.000
ВИД 9. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА				
	92	Наплатени приходи од поранешни години	3.500.000	3.500.000
		ВКУПНО ВИДОТ 9. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА		3.500.000
		ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (ВИДОВИ 1 ДО 9)		1.395.670.000

II. ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ

Класификационен број		ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ	И з н о с	
на распоредната група	на распоредната подгрупа		на распоредната подгрупа	на распоредната група
1	2	3	4	5
ОСНОВНА НАМЕНА 01. ДЕЈНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО				
01—2		Средства распоредени во определен износ	21.222.000	21.222.000
		ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 01		21.222.000
ОСНОВНА НАМЕНА 02. НАУЧНА ДЕЈНОСТ				
02—1		Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи		27.500.000
02—2		Средства распоредени во определен износ		
	02—2—1	— за редовна дејност	2.005.000	
	02—2—2	— за посебни намени (освен за инвестиции)	3.765.000	5.770.000
		ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 02		33.270.000

1	2	2	4	5
	ОСНОВНА НАМЕНА 03 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ			
03—1	Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи			9.616.000
03—2	Средства распоредени во определен износ:			
03—2—1	— за редовна дејност	10.315.000		
03—2—2	— за посебни намени (освен за инвестиции)	3.905.700		14.220.700
	ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 03			23.836.700
	ОСНОВНА НАМЕНА 04. СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ			
04—1	Средства распоредени во процент од сите или одделни видови на приходи			1.660.000
04—2	Средства распоредени во определен износ:			
04—2—1	— за редовна дејност	3.638.000		
04—2—2	— за посебни намени (освен за инвестиции)	35.077.000		38.715.000
	ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 04			40.375.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 05. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
05—2	Средства распоредени во определен износ:			
05—2—2	За посебни намени (освен за инвестиции)	22.830.000		22.830.000
	ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 05.			22.830.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ			
07—2	Средства распределени во определен износ:			
07—2—1	— за редовна дејност	94.464.000		
07—2—2	— за посебни намени (освен за инвестиции)	53.496.000		
07—2—3	— за намените што нема да се распоредат според други основни намени	1.950.000		149.910.000
	ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 07			149.910.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 09. ОПШТИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ			
09—2	Средства распоредени во определен износ:	791.135.000		791.135.000
	ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 09			791.135.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 10. НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ			
10—2	Средства распоредени во определен износ	62.596.000		62.596.000
	ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 10			62.596.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 13. ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ			
13—1	Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи			28.400.000
13—2	Средства распоредени во определен износ			7.561.000
	ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 13			35.961.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 14. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ			
14—2	Средства распоредени во определен износ:			
14—2—21	— за тековни вложувања	4.910.000		4.910.000
	ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 14			4.910.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 16. ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО			
16—1	Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи			10.800.000
16—2	Средства распоредени во определен износ:			
16—2—21	За тековни вложувања	118.350.000		118.350.000
	ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 16.			129.150.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 17. БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ, ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ			
17—2	Средства распоредени во определен износ	15.438.290		15.438.290
	ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 17			15.438.290

1	2	2	4	5
18—2	ОСНОВНА НАМЕНА 18. ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД Средства распоредени во процент од сите или одделни приходи		4.736.010	4.736.010
	ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 18			4.736.010
19—2	ОСНОВНА НАМЕНА 19. НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ Средства распоредени во определен износ			
19—2—21	Средства распоредени во тековна буџетска резерва и средства за поставување на нови работници		10.000.000	10.000.000
	ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 19			10.000.000
20—2	ОСНОВНА НАМЕНА 20. НАДОМЕСТОК НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТЕСТВЕНО КНИГОВОДСТВО Средства распоредени во определен износ			300.000
	ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 20			300.000
	ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ И НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ (ОСНОВНИ НАМЕНИ 01 до 20)			1.345.670.000

СРЕДСТВА РАСПОРЕДЕНИ ВО ОПШТИОТ ДЕЛ НА БУЏЕТОТ ЗА ДРУГИ ПОТРЕБИ НА РЕПУБЛИКАТА

— Републичка заедница на образованието и тоа:	
а) за инвестиции во основното школство	7.700.000
б) за подобрување на материјалната состојба на студентите за сместување и исхрана, опремување и други инвестициони вложувања за студентскиот стандард	3.300.000
— За адаптација и опремување на студентските домови	3.000.000
— За учество во опремувањето на средните училишта	1.000.000
— За изградба на културни домови	6.000.000
— За учество во изградбата на станови за повратници	4.000.000
— За учество во реализацијата на дел од инвестиционата програма на Радио-телевизија — Скопје	4.000.000
— За поддржување на инвестиционата програма на НИП „Нова Македонија“	1.000.000
— За учество во инвестиционите вложувања на физичката култура	1.000.000
— За учество во инвестиционите вложувања во здравството	4.000.000
— За адаптација и проширување на Училиштето за внатрешни работи, изградба на граничните премини, набавка на пловни објекти и за други потреби на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи	7.000.000
— За потребите на општонародната одбрана	1.500.000
— За учество во заштитата на спомениците на културата	1.000.000
— За учество во доградувањето и опремувањето на домовите за техничка култура	500.000
— За инвестиции и опрема на републичките органи на управата	1.000.000
— Имобилизирани средства што ќе се остварат над распоредените во 1971 година	4.000.000

ВКУПНИ РАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ: 1.395.670.000

П ПОСЕБЕН ДЕЛ

Член 10

Средствата предвидени во Раздел 4 „Македонска академија на науките и уметностите“, позиции 35 до 45, ќе се преведуваат на Македонската академија на науките и уметностите на ист начин како и на републичките органи.

Член 11

Средствата предвидени во Раздел 14 — „Републички секретаријат за финансии“, позиција 113 — „Републичка заедница на образованието“ износот „17.338.000“ Републичката заедница на образованието ќе го употреби и тоа:

— „9.000.000“ како учество на Републиката во кредитирањето на студентите;

— „1.000.000“ за подобрување на материјалната состојба на студентите за сместување и исхрана, опремување и други инвестициони вложувања за студентскиот стандард;

— „5.333.000“ како учество во инвестиционите вложувања во основното образование, а под услови што ќе ги утврди во согласност со Извршниот совет;

— „505.000“ трошоци за проширено здравствено осигурување на студентите; и

— „1.500.000“ трошоци за издавање на учебници.

Член 12

Средствата предвидени во Раздел 14 — „Републички секретаријат за финансии“ позиција 177 — „Партиципација во отстранувањето на причините на смртноста кај доенчињата“, ќе се користат во согласност со Акционата програма за отстранување на причините на смртноста кај доенчињата, а според договори што ќе ги склучи Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика.

Член 13

Средствата предвидени во Раздел 14 — „Републички секретаријат за финансии“ позиција 184 — „Средства за поставување на нови работници и средства за личните доходи на новите работници, сбициителите и нивните заменици“, ќе се користат врз основа на решенија на Извршниот совет.

Член 14

Средствата предвидени во Раздел 16 — „Републички секретаријат за земјоделство и шумарство“ позиција 200 — „Премии за млеко“, ќе се користат врз основа на одлука на Извршниот совет.

Средствата предвидени во разделот од претходниот став, позиција 204 — „за финансирање на националните паркови“, ќе се користат според посебната програма што ќе ја утврди Извршниот совет.

Член 15

Приходите на Републичкиот буџет за 1972 година во износ од 1.345.670.000 динари, во рамките на општиот распоред на приходите од член 14 на овој закон, се распределуваат по носители, корисници и поблиски намени во посебниот дел на Републичкиот буџет за 1972 година, кој гласи:

РАЗДЕЛ 1 — СОБРАНИЕ НА СР МАКЕДОНИЈА

Број на позицијата	Распоредна група или подгрупа	ОСНОВНА И ПОБЛИСКА НАМЕНА	И з н о с	
			на позицијата	на основната намена
1	2	3	4	5
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ				
1	07—2—1	За редовна дејност	6.086.000	
2	07—2—2	Лични примања на избраните лица од Собранието на СРМ	8.562.000	
3	07—2—2	Патни и дневни трошоци на избраните лица од Собранието на СРМ	1.500.000	
4	07—2—2	Паушали за пратеници	1.632.000	
5	07—2—2	Трошоци за директни и специјални телефони	130.000	
6	07—2—2	Печатење на стенографски белешки	120.000	
7	07—2—2	Трошоци за прием и пречеци	200.000	
8	07—2—2	Трошоци за анализи и студии	100.000	
9	07—2—2	Трошоци на Комисијата за уставни прашања	400.000	
10	07—2—2	Трошоци за одржување на патничките возила	80.000	
11	07—2—2	Трошоци за декорација на зградата за државни празници	10.000	
12	07—2—2	Трошоци за преведување на албански и турски јазик	50.000	
13	07—2—2	Трошоци за надворешни лица што учествуваат во телата на Собранието	90.000	
14	07—2—2	За прослава на 100-годишнината од раѓањето на Гоце Делчев	1.000.000	19.960.000
14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
15	14—2—21	За набавка на опрема	2.000.000	2.000.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции 1 до 15)				21.960.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	6.086.000
За посебни намени	15.874.000
ВКУПНО:	21.960.000

РАЗДЕЛ 2 — ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

ГЛАВА 1. ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

16	07—2—1	За редовна дејност	4.610.000	
17	07—2—2	Лични примања на избраните лица од Собранието на СРМ и на именуваните од Извршниот совет	2.783.000	
18	07—2—2	Трошоци за директни и специјални телефони	60.000	
19	07—2—2	Патни и дневни трошоци на избраните и именуваните лица	210.000	
20	07—2—2	Надоместок за надворешни соработници	30.000	
21	07—2—2	Трошоци за прием и пречеци	230.000	
22	07—2—2	Трошоци за одржување на објектите за потребите на Републиката	2.453.000	
23	07—2—2	Дотација на Клубот на пратениците	50.000	10.426.000

14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ

24	14—2—21	За откуп и изградба на станови	1.200.000	
24-a	14—2—21	За набавка на опрема	130.000	1.330.000

17 — БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ

25	17—2	За намирување на обврските направени по повод прославата на 30-годишнината од народното востание	300.000	
26	17—2	За отплата на ануитети	1.270.000	1.570.000
ВКУПНО ГЛАВА 1 (позиции 16 до 26)				13.326.000

ГЛАВА 2. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

27	07—2—1	За редовна дејност	710.000	
28	07—2—2	За пречек на гости	3.000	
29	07—2—2	За користење на патнички возила	3.000	716.000
ВКУПНО ГЛАВА 2 (позиции 27 до 29)				716.000

1	2	4	5
ГЛАВА 3. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА			
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ			
30	07—2—1	За редовна дејност	310.000 310.000
ВКУПНО ГЛАВА 3 (позиција 30)			310.000
ГЛАВА 4. БИРО ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПОПЛАКИ			
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ			
31	07—2—1	За редовна дејност	357.000 357.000
ВКУПНО ГЛАВА 4 (позиција 31)			357.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 16 до 31)			14.709.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ			
За редовна дејност		5.987.000	
За посебни намени		8.722.000	
ВКУПНО:		14.709.000	
РАЗДЕЛ 3 — УСТАВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА			
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ			
32	07—2—1	За редовна дејност	631.000
33	07—2—2	Лични примања на претседателот и судиите	690.000
34	07—2—2	Трошоци за користење и одржување на работните простории	220.000 1.541.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 32 до 34):			1.541.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ			
За редовна дејност		631.000	
За посебни намени		910.000	
ВКУПНО:		1.541.000	
РАЗДЕЛ 4 — МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ			
02 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ			
35	02—2—1	За редовна дејност	1.355.000
36	02—2—2	За набавка на книги и списанија	200.000
37	02—2—2	За студии и истражувања	200.000
38	02—2—2	Трошоци за репрезентација	20.000
39	02—2—2	Симпозиуми, советувања и собири во земјата	30.000
40	02—2—2	Симпозиуми, советувања и собири во странство	50.000
41	02—2—2	Откуп на уметнички дела	20.000
42	02—2—2	Одржување на научен собир	100.000 1.975.000
03 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ			
43	03—2—2	За издавачка дејност	560.000
44	03—2—2	Ракописи, архивска граѓа и микрофилмување	50.000 610.000
14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ			
45	14—2—21	Набавка на опрема	80.000 80.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции 35 до 45)			2.665.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ			
За редовна дејност		1.355.000	
За посебни намени		1.310.000	
ВКУПНО:		2.665.000	
РАЗДЕЛ 5 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА			
01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ			
46	01—2	Семинари и советувања	81.000 81.000

1	2	3	4	5
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ				
47	07—2—1	За редовна дејност	1.155.000	
48	07—2—2	Трошоци за одржување на моторни возила, радио и Т.Т. уреди	55.000	
49	07—2—2	Набавка на филмови	11.000	
50	07—2—2	Партиципирање за посебните задачи на народната одбрана	750.000	
51	07—2—2	За посебни намени	1.054.000	3.025.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 46 до 51)				3.106.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	1.155.000
За посебни намени	1.951.000
ВКУПНО:	3.106.000

РАЗДЕЛ 6 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ**

52	01—2	Трошоци на Средното училиште за внатрешни работи	3.000.000	3.000.000
----	------	--	-----------	-----------

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

53	07—2—1	За редовна дејност	34.800.000	
54	07—2—2	Совет за безбедност на сообраќајот	150.000	
55	07—2—2	За посебни намени	10.108.000	45.058.000

14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ

56	14—2—21	За откуп и изградба на станови	800.000	800.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 52 до 56):				48.858.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	34.800.000
За посебни намени	14.058.000
ВКУПНО:	48.858.000

РАЗДЕЛ 7 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО**01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ**

57	01—2	Трошоци за стручни советувања	20.000	20.000
----	------	-------------------------------	--------	--------

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

58	07—2—1	За редовна дејност	1.134.000	
59	07—2—2	Надоместок на лицата за времето поминато во притвор и истражен затвор	300.000	
60	07—2—2	Надоместок за издршка на осудените и притворените лица во Републиката и вон неа	700.000	
61	07—2—2	Хонорари за правосудни испити и испити за судии за прекршоци	60.000	
62	07—2—2	За преведување во врска со меѓународната правна помош	10.000	
63	07—2—2	Надоместок на надворешни соработници	20.000	2.224.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 57 до 63):				2.244.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	1.134.000
За посебни намени	1.110.000
ВКУПНО:	2.244.000

РАЗДЕЛ 8 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА**07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ**

64	07—2—1	За редовна дејност	740.000	
65	07—2—2	Трошоци за усогласување на републичкото и сојузното законодавство	30.000	770.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 64 до 65):				770.000

1	2	3	4	5
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
	За редовна дејност			740.000
	За посебни намени			30.000
	ВКУПНО:			770.000

РАЗДЕЛ 9 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ				
66	01—2	Набавка на учебници за деца на работници во странство	60.000	60.000
02 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ				
67	02—2—1	Сеизмолошка опсерваторија на Универзитетот во Скопје	650.000	775.000
68	02—2—2	Совет за координација на научните дејности и педагошки совет	80.000	
69	02—2—2	Награди на ученици	45.000	
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ				
70	07—2—1	За редовна дејност	890.000	
71	07—2—2	Трошоци за жири-комисии и рецензии	7.000	897.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции 66 до 71)				1.732.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	890.000
За посебни намени	842.000
ВКУПНО:	1.732.000

РАЗДЕЛ 10 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРА

03 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ				
72	03—2—1	Архив на Македонија	2.020.000	
73	03—2—1	Ансамбал за народни игри и песни „Танец“	1.230.000	
74	03—2—1	Народна и универзитетска библиотека	5.472.000	
75	03—2—1	Републички завод за заштита на спомениците на културата	1.593.000	
76	03—2—2	Специјализации и усовршување во странство	280.000	
77	03—2—2	Трошоци за микрофилмување на историска граѓа	250.000	
78	03—2—2	Награди „11 Октомври“	174.500	
79	03—2—2	Награди „Климент Охридски“	102.500	
80	03—2—2	Награди „Мито Хацивасилев — Јасмин“	23.700	
81	03—2—2	Музеј на словенската писменост	100.000	11.245.700
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ				
82	07—2—1	За редовна дејност	540.000	
83	07—2—2	Кирија на меморијалниот музеј на I-то заседание на АСНОМ — Прохор Пчински	10.000	
83-а	07—2—2	Учество во финансирањето на сојузни установи	75.000	625.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции 72 до 83-а)				11.870.700

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	540.000
За посебни намени	11.330.700
ВКУПНО:	11.870.700

РАЗДЕЛ 11 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ				
84	07—2—1	За редовна дејност	721.000	
85	07—2—2	Трошоци за издавање на публикации на странски јазици	713.000	
86	07—2—2	Трошоци за одделни радиотелевизиски емисии и програми за странство и народностите	1.500.000	
87	07—2—2	Трошоци за испраќање на македонски печат во странство	720.000	
88	07—2—2	Трошоци за пречек на странски гости и делегати	60.000	
89	07—2—2	Трошоци за набавка и испраќање на грамофонски плочи, магнетофонски ленти и испраќање на македонски филмови и новогодишни честитки во странство	30.000	

1	2	3	4	5
90	07—2—2	Трошоци за набавка на книги, списанија и весници за документација	153.000	
91	07—2—2	Трошоци за фотолабораториски материјал	20.000	
92	07—2—2	Трошоци за гостување на македонски деца од источно-европските земји	50.000	
93	07—2—2	Престој на видни сонародници на СРМ	15.000	
94	07—2—2	Трошоци за посети на странски новинари и специјализации	60.000	4.042.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции 84 до 94)				4.042.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	721.000
За посебни намени	3.321.000
ВКУПНО:	4.042.000

РАЗДЕЛ 12 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

04 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ

95	04—2—2	Трошоци за стручно оспособување на учесниците во НОВ и децата на паднати и умрени борци	75.000	
96	04—2—2	Социјални помошти на повратници	2.500.000	
97	04—2—2	Надоместок за Меѓународниот детски фонд	240.000	
98	04—2—2	Трошоци за транспорт на храна од меѓународната помош и меѓународната соработка	400.000	
99	04—2—2	Финансирање на одделни облици на инвалидска заштита	22.300.000	
100	04—2—2	Материјално обезбедување на учесници во НОВ	3.600.000	29.115.000

05 — ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

101	05—2—2	Набавка на изотопи	40.000	
102	05—2—2	Трошоци за анализи и супер-анализи	15.000	
103	05—2—2	Болнички трошоци за лекување на душевно болни	2.000.000	
104	05—2—2	Трошоци за задолжителна превентивна заштита	2.850.000	
105	05—2—2	Трошоци за задолжителни видови здравствена заштита на населението	17.900.000	
106	05—2—2	Трошоци за здравствена заштита на странци	25.000	22.830.000

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

107	07—2—1	За редовна дејност	1.760.000	
108	07—2—2	Надоместок за второстепени комисии	71.000	
109	07—2—2	Спроведување на Законот за социјална заштита, Резолуцијата за социјална заштита и задачи од општ интерес на Републиката	360.000	
110	07—2—2	Трошоци за спроведување на акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во СР Македонија	1.600.000	3.791.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 95 до 110)				55.736.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	1.760.000
За посебни намени	53.976.000
ВКУПНО:	55.736.000

РАЗДЕЛ 13 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

111	07—2—1	За редовна дејност	1.160.000	
112	07—2—2	Трошоци за анализи и студии	100.000	1.260.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 111 до 112)				1.260.000

1	2	3	4	5
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
		За редовна дејност	1.160.000	
		За посебни намени	100.000	
		ВКУПНО:	1.260.000	
РАЗДЕЛ 14 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ				
01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ				
113	01—2	Републичка заедница на образованието	17.338.000	17.338.000
04 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ				
114	04—2—2	Надоместок за социјално осигурување, за исплата на илинденски пензии и пензии признаени според републички прописи	3.000.000	3.000.000
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ				
115	07—2—1	За редовна дејност	3.200.000	
116	07—2—3	Надоместок за неправилно одземени имоти на колонисти и сточни поседи	250.000	3.450.000
09 — ОПШТИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ				
117	09—2	Берово	3.155.100	
118	09—2	Битола	5.768.600	
119	09—2	Брод	4.283.300	
120	09—2	Валандово	904.500	
121	09—2	Виница	3.101.600	
122	09—2	Гевгелија	1.809.400	
123	09—2	Гостивар	12.785.100	
124	09—2	Дебар	3.588.400	
125	09—2	Делчево	3.012.200	
126	09—2	Демир Хисар	3.452.400	
127	09—2	Кавадарци	2.587.800	
128	09—2	Кичево	5.752.700	
129	09—2	Кочани	3.872.600	
130	09—2	Кратово	4.097.800	
131	09—2	Крива Паланка	4.827.500	
132	09—2	Крушево	2.560.200	
133	09—2	Куманово	10.824.300	
134	09—2	Неготино	1.608.500	
135	09—2	Охрид	4.785.200	
136	09—2	Прилеп	7.232.400	
137	09—2	Пробиштип	891.500	
138	09—2	Радовиш	4.271.600	
139	09—2	Ресен	3.529.800	
140	09—2	Св. Николе	2.888.800	
141	09—2	Струга	7.864.000	
142	09—2	Струмица	5.220.000	
143	09—2	Тетово	19.262.000	
144	09—2	Титов Велес	2.591.400	
145	09—2	Штип	1.436.300	137.965.000
146	09—2	Придонес за намирување потребите на Федерацијата во 1972 година	653.170.000	653.170.000

1	2	3	4	5
10 — НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ				
147	10—2	Берово	957.700	
148	10—2	Битола	3.665.200	
149	10—2	Брод	473.600	
150	10—2	Валандово	501.700	
151	10—2	Виница	470.100	
152	10—2	Гевгелија	2.670.870	
153	10—2	Гостивар	2.123.400	
154	10—2	Дебар	890.300	
155	10—2	Делчево	1.113.780	
156	10—2	Демир Хисар	458.100	
157	10—2	Кавадарци	1.016.500	
158	10—2	Кичево	1.474.100	
159	10—2	Кочани	1.030.000	
160	10—2	Кратово	677.580	
161	10—2	Крива Паланка	1.363.580	
162	10—2	Крушево	494.380	
163	10—2	Куманово	2.386.800	
164	10—2	Неготино	684.690	
165	10—2	Охрид	2.150.650	
166	10—2	Прилеп	2.475.700	
167	10—2	Пробиштип	523.400	
168	10—2	Радовиш	853.000	
169	10—2	Ресен	1.245.400	
170	10—2	Св. Николе	814.900	
171	10—2	Скопје	18.618.710	
172	10—2	Струга	1.834.100	
173	10—2	Струмица	2.139.200	
174	10—2	Тетово	2.118.780	
175	10—2	Титов Велес	2.500.800	
176	10—2	Штип	1.868.980	59.596.000
177	10—2	Партиципација во отстранувањето причините на смртноста кај доенчињата	3.000.000	3.000.000
16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО				
178	16—2—21	Надоместок за повластици во јавниот сообраќај според републички прописи	5.000.000	
179	16—2—21	Обврски по пренесени функции по вонбуџетскиот биланс на Федерацијата	100.000.000	105.000.000
17 — БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ				
180	17—2	Средства распоредени во определен износ — разни обврски	3.241.300	
181	17—2	За отплата на ануитети по земени кредити	10.376.990	13.618.290
18 — ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД				
182	18—2	Издвојување во Резервниот фонд на СР Македонија	4.736.010	4.736.010
19 — НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ				
183	19—2—21	Средства распоредени во тековната буџетска резерва	6.000.000	
184	19—9—21	Средства за поставување на нови работници и корекција на личните доходи на окружните судии, обвинителите и нивните заменици	4.000.000	10.000.000
20 — НАДОМЕСТОК НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО				
185	20—2	Надоместок за покривање на трошоците на Службата на општественото книговодство	300.000	300.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции 113 до 185)				1.011.173.300
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			3.200.000	
За посебни намени			1.007.973.300	
ВКУПНО:			1.011.173.300	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 15 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА				
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ				
186	07—2—1	За редовна дејност	2.776.000	
187	07—2—2	Трошоци за користење и одржување на работните про- стории	400.000	
188	07—2—2	Надоместок на надворешните соработници	30.000	
189	07—2—2	Трошоци за изработка на студии	20.000	
190	07—2—2	Трошоци за лабораториско испитување на квалитетот на стоките во индустријата	30.000	
191	07—2—2	Трошоци за испитување на материјали, конструкции и опрема во градежната индустрија	20.000	
192	07—2—2	Специјализации и стручни усовршувања	15.000	
193	07—2—2	Трошоци за премии и пречеци	5.000	3.296.000
16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО				
194	16—2—21	Надоместок на аеродромските и воздухопловните прет- пријатија	600.000	600.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 186 до 194)				3.896.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	2.776.000
За посебни намени	1.120.000
ВКУПНО:	3.896.000

РАЗДЕЛ 16 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ				
195	07—2—1	За редовна дејност	1.600.000	
196	07—2—2	Студија за ридско-планинските подрачја	400.000	
197	07—2—2	Стручни испити од областа на земјоделството, шумар- ството и ветеринарството	10.000	
198	07—2—2	Надоместок за уништување на штетен дивеч	50.000	
199	07—2—2	За Комисијата за интегрална бонификација на реката Вардар	50.000	2.110.000
16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО				
200	16—2—21	Премии за млеко	10.000.000	
201	16—2—21	Инвентаризација на сортите на виновата лоза и превен- тивни мерки за заштита на растенијата и добитокот од болести	350.000	
202	16—2—21	Интервенции за меѓународни водостопански проблеми	100.000	
203	16—2—21	Истражување на Преспанското Езеро	100.000	
204	16—2—21	За финансирање на националните паркови	700.000	11.250.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 195 до 204)				13.360.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	1.600.000
За посебни намени	11.760.000
ВКУПНО:	13.360.000

РАЗДЕЛ 17 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ				
205	07—2—1	За редовна дејност	636.000	
206	07—2—2	Студии и специјализации	55.000	
207	07—2—2	Учество во меѓународни трговски преговори	20.000	711.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 205 до 207)				711.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	636.000
За посебни намени	75.000
ВКУПНО:	711.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 18 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ				
		07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ		
208	07—2—1	За редовна дејност	2.041.000	
209	07—2—3	Елаборати и студии за подолгорочен развиток на одделни области и дејности	100.000	2.141.000
		14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ		
210	14—2—21	За набавка на апарат за копирање	160.000	160.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 208 до 210)		2.301.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ		
		За редовна дејност	2.041.000	
		За посебни намени	260.000	
		ВКУПНО:	2.301.000	
РАЗДЕЛ 19 — ГЛАВЕН ШТАБ НА НАРОДНА ОДБРАНА				
		01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ		
211	01—2	Стручна обука	500.000	500.000
		07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ		
212	07—2—1	За редовна дејност	1.605.000	
213	07—2—2	Материјални расходи за зонските штабови	160.000	
214	07—2—2	Трошоци за одржување на моторните возила	72.000	1.837.000
		14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ		
215	14—2—21	Уредување на магацински простор	10.000	
216	14—2—21	Извидување и уредување на територијата за потребите на територијалната одбрана	300.000	310.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 211 до 216)		2.647.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ		
		За редовна дејност	1.605.000	
		За посебни намени	1.042.000	
		ВКУПНО:	2.647.000	
РАЗДЕЛ 20 — КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО				
		07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ		
217	07—2—1	За редовна дејност	421.000	
218	07—2—2	Општа републичка туристичка пропаганда	317.000	
219	07—2—2	Студии и истраги	100.000	
220	07—2—2	Патни и дневни трошоци на колегијалниот орган	15.000	853.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 217 до 220)		853.000
		РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ		
		За редовна дејност	421.000	
		За посебни намени	432.000	
		ВКУПНО:	853.000	
РАЗДЕЛ 21 — КОМИТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА				
		01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ		
221	01—2	Трошоци за испитни комисии	3.000	3.000
		02 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ		
222	02—2—2	Трошоци за изучување на националната историја за физичка култура	20.000	20.000
		03 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ		
223	03—2—2	Издавачка дејност	10.000	10.000

1	2	3	4	5
		07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ		
224	07—2—1	За редовна дејност	637.000	*
225	07—2—2	Трошоци за одржување на советувања и семинари	15.000	652.000
		13 — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИТЕ		
226	13—2—2	Средства за активности на фискултурните и спортските организации	4.311.000	
227	13—2—2	Учество на олимписки игри, меѓудржавни натпревари и др.	15.000	
228	13—2—2	Шаховска олимпијада	1.500.000	5.826.000
		17 — БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ		
229	17—2	За отплата на анuitети на Воздухопловниот сојуз на СР Македонија	250.000	250.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 221 до 229)				6.761.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	637.000
За посебни намени	6.124.000
ВКУПНО:	6.761.000

РАЗДЕЛ 22 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И СТАНБЕНО-КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА

		07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ		
230	07—2—1	За редовна дејност	799.000	
231	07—2—2	Студии	40.000	839.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиција 230 до 231)				839.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	799.000
За посебни намени	40.000
ВКУПНО:	839.000

РАЗДЕЛ 23 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

		07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ		
232	07—2—1	За редовна дејност	382.000	382.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиција 232):				382.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	382.000
ВКУПНО:	382.000

РАЗДЕЛ 24 — РЕПУБЛИЧКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА

		07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ		
233	07—2—2	За премер на земјиште	5.220.000	
233a	07—2—2	За пресметување-валоризација на катастарскиот приход	2.000.000	7.220.000
		14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ		
233b	14—2—21	За набавка на опрема	200.000	200.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции 233 до 233b)				7.420.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За посебни намени	7.420.000
ВКУПНО:	7.420.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 25 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО				
03 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ				
234	03—2—2	Единица „Македонија“	180.000	
235	03—2—2	Семинар за македонски јазик, литература и култура	340.000	
236	03—2—2	За културна соработка со странство — пренесени функции од федерацијата	368.400	
237	03—2—2	Средства за одделни активности	1.291.600	2.180.000
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ				
238	07—2—1	За редовна дејност	386.000	386.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 234 до 248)				2.566.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			386.000	
За посебни намени			2.180.000	
ВКУПНО:			2.566.000	
РАЗДЕЛ 26 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШКОЛСТВОТО				
03 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ				
239	03—2—2	Вреднување на воспитно-образовната работа	30.000	
240	03—2—2	Перманентно усовршување	100.000	
241	03—2—2	Издавачка дејност	40.000	
242	03—2—2	Награди на ученици	5.000	175.000
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ				
243	07—2—1	За редовна дејност	1.277.000	
244	07—2—2	Вршење на просветно-педагошка служба од надворешни соработници	45.000	
245	07—2—2	Наставни планови, програми и посебни студии	100.000	1.422.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 239 до 245)				1.597.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			1.277.000	
За посебни намени			320.000	
ВКУПНО:			1.597.000	
РАЗДЕЛ 27 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА				
01 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ				
246	01—2	Трошоци за школување	30.000	30.000
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ				
247	07—2—1	За редовна дејност	4.800.000	
248	07—2—2	Шифрант-надворешен соработник	5.000	
249	07—2—2	Трошоци за анкетни испитувања	410.000	
250	07—2—2	Набавка на холерит картици	30.000	
251	07—2—2	Статистички истражувања од интерес на СРМ	83.000	5.328.000
14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
252	14—2—21	Инвестиционо одржување на зградата	30.000	30.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 246 до 252)				5.388.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			4.800.000	
За посебни намени			588.000	
ВКУПНО:			5.388.000	

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 28 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА				
	07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ			
253	07—2—1	За редовна дејност	180.000	180.000
	ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиција 253)			180.000
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ			
		За редовна дејност	180.000	
		ВКУПНО:	180.000	
РАЗДЕЛ 29 — РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД				
	01 — ДЕЛНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ			
254	01—2	Трошоци за школување	40.000	40.000
	07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ			
255	07—2—1	За редовна дејност	2.708.000	
256	07—2—2	Надоместок за метеоролошки и хидролошки набљудувања	371.000	
257	07—2—2	Хидрометеоролошки мерења	89.000	
258	07—2—2	За одржување на метеоролошки станици	35.000	
259	07—2—2	За одржување на хидролошки станици	20.000	
260	07—2—2	Метеоролошки мерења	20.000	
261	07—2—2	Трошоци за надоместок на хидролошкиот објект „Солунска глава“	130.000	3.373.000
	ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 254 до 261):			3.413.050
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ			
		За редовна дејност	2.708.000	
		За посебни намени	705.000	
		ВКУПНО:	3.413.000	
РАЗДЕЛ 30 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА				
	07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ			
262	07—2—1	За редовна дејност	100.000	100.000
	13 — ДЕЛНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИТЕ			
263	13—2—2	Помош на верските организации	1.735.000	1.735.000
	ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции 262 до 263)			1.835.000
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ			
		За редовна дејност	100.000	
		За посебни намени	1.735.000	
		ВКУПНО:	1.835.000	
РАЗДЕЛ 31 — ВРХОВЕН СУД				
	07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ			
264	07—2—1	За редовна дејност	796.000	
265	07—2—2	Надоместок за судиите	1.345.000	
266	07—2—2	Надоместок за сведетели и вешти лица	20.000	2.161.000
	ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиција 264 до 266)			2.161.000
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ			
		За редовна дејност	796.000	
		За посебни намени	1.365.000	
		ВКУПНО:	2.161.000	
РАЗДЕЛ 32 — ВИШИ СТОПАНСКИ СУД — СКОПЈЕ				
	07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ			
267	07—2—1	За редовна дејност	269.000	
268	07—2—2	Надоместок на судиите	622.000	
269	07—2—2	Надоместок за судии-поротници и стопански престапи	30.000	921.000
	ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции 267 до 269)			921.000

1	2	3	4	5
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
		За редовна дејност	269.000	
		За посебни намени	652.000	
		ВКУПНО:	921.000	
РАЗДЕЛ 33 — РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО				
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ				
270	07—2—1	За редовна дејност	158.000	
271	07—2—2	Надоместок на републичкиот јавен обвинител и заменици — јавни обвинители	628.000	786.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 270 до 271):		786.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
		За редовна дејност	158.000	
		За посебни намени	628.000	
		ВКУПНО:	786.000	
РАЗДЕЛ 34 — РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО				
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ				
272	07—2—1	За редовна дејност	140.000	
273	07—2—2	Надоместок на републичкиот јавен правобранител и заменици јавни-правобранители	318.000	458.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции 272 до 273)		458.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
		За редовна дејност	140.000	
		За посебни намени	318.000	
		ВКУПНО:	458.000	
РАЗДЕЛ 35 — ОКРУЖНИ СУДОВИ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ				
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ				
1. Окружен суд — Битола				
274	07—2—1	За редовна дејност	1.670.000	
275	07—2—2	Дневници на судии, поротници, сведоци и вешти лица	190.000	1.860.000
		СЕ (позиции 274 до 275)		1.860.000
2. Окружен суд — Скопје				
276	07—2—1	За редовна дејност	4.362.000	
277	07—2—2	Дневници на судии-поротници, сведоци и вешти лица	1.100.000	
278	07—2—2	Одржување на Судската палата	760.000	6.222.000
		СЕ (позиции 276 до 278)		6.222.000
3. Окружен суд — Штип				
279	07—2—1	За редовна дејност	1.076.000	
280	07—2—2	Дневници на судии-поротници, сведоци и вешти лица	160.000	1.236.000
		СЕ (позиции 279 до 280)		1.236.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 274 до 280)		9.318.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
		За редовна дејност	7.108.000	
		За посебни намени	2.210.000	
		ВКУПНО:	9.318.000	
РАЗДЕЛ 36 — ОКРУЖНИ СТОПАНСКИ СУДОВИ				
07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ				
1. Окружен стопански суд — Битола				
281	07—2—1	За редовна дејност	663.000	
282	07—2—2	Надоместок за повремени судии, стопански престапи и стечаи	15.000	678.000
		СЕ (позиции 281 до 282)		678.000

1	2	3	4	5
		2. Окружен стопански суд — Скопје		
283	07—2—1	За редовна дејност	2.720.000	
284	07—2—2	Надоместок за повремени судии, стопански престапи и стечаи	40.000	2.760.000
		СЕ (позиции 283 до 284)		2.760.000
		3. Окружен стопански суд — Штип		
285	07—2—1	За редовна дејност	605.000	
286	07—2—2	Надоместок за повремени судии, стопански престапи и стечаи	20.000	625.000
		СЕ (позиции 285 до 286)		625.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 281 до 286)		4.063.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	3.988.000
За посебни намени	75.000
ВКУПНО:	4.063.000

РАЗДЕЛ 37 — ОКРУЖНИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА**07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ**

		1. Окружно јавно обвинителство — Битола		
287	07—2—1	За редовна дејност	485.000	
288	07—2—2	Паушал за дежурства и вештачење	15.000	500.000
		СЕ (позиции 287 до 288)		500.000
		2. Окружно јавно обвинителство — Скопје		
289	07—2—1	За редовна дејност	1.278.000	
290	07—2—2	Паушал за дежурства и вештачење	23.000	1.301.000
		СЕ (позиции 289 до 290)		1.301.000
		3. Окружно јавно обвинителство — Штип		
291	07—2—1	За редовна дејност	403.000	
292	07—2—2	Паушал за дежурства и вештачење	15.000	418.000
		СЕ (позиции 291 до 292)		418.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 287 до 292)	2.219.000	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	2.166.000
За посебни намени	53.000
ВКУПНО:	2.219.000

РАЗДЕЛ 38 — РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ**07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ**

293	07—2—1	За редовна дејност	687.000	
294	07—2—2	Надоместок за судии и поротници	15.000	702.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 293 до 294)		702.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	687.000
За посебни намени	15.000
ВКУПНО:	702.000

РАЗДЕЛ 39 — КАЗНЕНО ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ ИДРИЗОВО**04 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ**

295	04—2—1	За редовна дејност	2.820.000	
296	04—2—2	Посебни намени	2.400.000	5.220.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 295 до 296)		5.220.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

За редовна дејност	2.820.000
За посебни намени	2.400.000
ВКУПНО:	5.220.000

1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ 40 — ВОСПИТНО ПОПРАВИТЕЛЕН ДОМ ЗА МАЛОЛЕТНИЦИ				
— ТЕТОВО				
04 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ				
297	04—2—1	За редовна дејност	818.000	
298	04—2—2	За посебни намени	562.000	1.380.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиција 297 до 299)				1.380.000
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ				
За редовна дејност			818.000	
За посебни намени			562.000	
ВКУПНО:				1.380.000

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 16**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де- цијалистичка Република Македонија“, а ќе се при-
нот на објавувањето во „Службен весник на Со- менува од 1 јануари 1972 година.

ПРЕГЛЕД
НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ФОНДОВИ ЗА 1972 ГОДИНА

Ред. бр.	Класификационен број		НАЗИВ НА ФОНДОТ	Износ на издвоените средства во фондот
	на распоредната група	на распоредната подгрупа		
1	01—2		Републички фонд за стимулирање талентираноста на младите	150.000
2	02—1		Републички фонд за научно-истражувачки работи	30.500.000
3	03—1		Републички фонд за унапредување на културните дејности	4.378.000
4	03—1		Републички фонд за унапредување на издавачката дејност	5.238.000
5	04—1		Републички фонд за социјална заштита	1.660.000
6	13—1		Републички фонд за помагање дејноста на општествените организации	28.400.000
7	16—1		Републички фонд за унапредување на индивидуалното земјоделство	9.500.000
8	16—1		Републички фонд за води	1.300.000
9	16—2—21		Спомен-шума „Гоце Делчев	1.500.000
10	18—2		Резервен фонд на СР Македонија	4.736.010
ВКУПНО:				87.362.010

СР МАКЕДОНИЈА

Прилог

ПРЕГЛЕД

на вкупните приходи на буџетот на општествено-политичката заедница и
на средствата на Заедницата на образованието за 1972 година

Ред. бр.	ВИД НА ПРИХОДИ	Приходи на буџетот	Средства за финансирање на Заедницата на образование		
			Изворни средства	Дополнителни средства	Вкупно 4 + 5
1	2	3	4	5	6
1.	Придонеси	58.300.000	20.600.000	—	20.600.000
2.	Придонес од личен доход од пензионери и продолжена работа	—	11.000.000	—	11.000.000
3.	Придонес од земјоделска дејност	14.900.000	—	—	—
4.	Даноци	977.800.000	112.500.000	—	112.500.000
5.	Други приходи од буџетот	3.760.000	—	—	—
6.	Дополнителни средства во определен износ:				
	— од буџетот	329.910.000	—	17.338.000	17.338.000
ВКУПНО:		1.384.670.000	144.100.000	17.338.000	161.438.000

73.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО

Се прогласува Законот за изменување на Законот за воведување на републички данок на промет на стоки на мало,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 март 1972 година.

Број 03-886

31 март 1972 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО

Член 1

Во Законот за воведување на републички данок на промет на стоки на мало („Службен весник на СРМ“, број 37/66, 3/68, 26/68, 45/68, 17/69, 8/70 и 32/70) во член 1, став 2, стапката „2,5%“ се заменува со стапката „3,5%“.

Член 2

Во член 2, алинеја прва процентот „54“ се заменува со процентот „88“, а во алинеја втора процентот „46“ се заменува со процентот „62“.

Член 3

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да го утврди пречистениот текст на Законот за воведување на републички данок на промет на стоки на мало.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 април 1972 година.

74.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВИТОК НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развој на недоволно развиените краишта,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 март 1972 година.

Број 03-883

31 март 1972 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВИТОК НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА

Член 1

Во Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развој на недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ бр. 24/66), во член 8 ставот 3 се менува и гласи: „Освен приходите од став 1 Фондот може да има и други приходи како и да користи кредитни средства“.

Член 2

Член 11 се менува и гласи: „Средствата на Фондот служат во прв ред за учество за добивање на кредити од деловните банки, организациите на здружениот труд и од други кредитори.“

Фондот ќе утврди диференцирани услови под кои корисниците можат да добиваат кредити од Фондот.“

Член 3

Член 12 се менува и гласи: „Корисници на средствата на Фондот можат да бидат организациите на здружениот труд и општините од неразвиените краишта, како и организациите на здружениот труд од другите краишта што вршат инвестициони вложувања од сопствени средства во неразвиените краишта“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

75.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1972 ГОДИНА

Се прогласува Законот за распределба на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1972 година, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 март 1972 година.

Број 03-884

31 март 1972 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1972 ГОДИНА

Член 1

Средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството во 1972 година ќе се користат за финансирање односно кредитирање за следните намени:

1. За плаќање на ануитетите по кредитите чиј должник е СР Македонија до

7,10 мил. дин.

2. За учество на Републиката во изработката на студија за водостопанската основа до	0,65	"	"
3. За учество на Републиката во изработката на студија за регионален просторен урбанистички план на туризмот до	2,60	"	"
4. За учество на Републиката во довршувањето на ТТ врски до	2,20	"	"
5. За учество на Републиката во изработката на студија за интегрална бонификација на реката Вардар до	3,50	"	"
6. За финансирање изградбата на основната мрежа на системот за заштита од градобијност до	2,00	"	"
7. За финансирање на патната мрежа во СР Македонија до	35,00	"	"
8. За финансирање на рударските истражувања до	22,00	"	"
9. За финансирање пошумувањето на голините до	4,00	"	"
10. За кредитирање побрзиот развoтoк на недоволно развиените краишта до	12,00	"	"
11. За давање на кредити за садници и кредити за трајни обртни средства на стопанството преку Стопанската банка — Скопје до	20,00	"	"
12. За довршување изградбата на пороите во мелиоративните системи во СР Македонија до	6,50	"	"
13. За други плаќања (непокриени трошоци за печатење на обврзници за заемот за зголемување на запосленоста, провизии на банките и сл.) до	2,45	"	"

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон, освен средствата по точките 1, 2, 3, 4, 11 и 13, ќе се користат на начин и под условите утврдени во одделни закони, а според програмите што ќе ги одобри Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Средствата по точките 2, 3 и 4 на член 1 ќе се користат под условите што ќе ги утврди Извршниот совет.

Член 3

Распределените средства со овој закон на корисниците ќе им се даваат во еднакви тримесечни износи и тоа на 1 април, 1 јули, 1 октомври и 31 декември 1972 година.

Член 4

Кредитот за санации и за трајни обртни средства на Стопанската банка — Скопје ќе се одобрува со рок на враќање од 15 години и со каматна стапка од 2% годишно.

Кредитот за довршување изградбата на пороите во мелиоративните системи во СР Македонија на Републичкиот фонд за води да му се одобрува со рок на враќање од 30 години и со каматна стапка од 3%.

Договорите на кредитите од став 1 и 2 на овој член со корисниците, во името на Социјалистичка Република Македонија, ќе ги склучи републичкиот секретар за финансии.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

76.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРАИШТАТА ЧИЈ РАЗВИТОК ЌЕ СЕ КРЕДИТИРА ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВИТОК НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА

Се прогласува Законот за краиштата чиј развoтoк ќе се кредитира од средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развoтoк на недоволно развиените краишта, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 март 1972 година.

Број 03-885
31 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА КРАИШТАТА ЧИЈ РАЗВИТОК ЌЕ СЕ КРЕДИТИРА ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВИТОК НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА

Член 1

Во периодот 1971—1975 година, како краишта чиј стопански развoтoк ќе се кредитира од средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развoтoк на недоволно развиените краишта, се определуваат подрачјата на општините: Берово, Брод, Вилица, Гостивар, Дебар, Демир Хисар, Кичево, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Радовиш, Ресен, Струга и Тетово.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

77.

Врз основа на член 123, став 2 и 135 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 март 1972 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 30 март 1972 година, донесе

РЕЗОЛУЦИЈА

ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА ВО 1972 ГОДИНА

I

ПОЧЕТНА ОСНОВА НА РАЗВОЈОТ ВО 1972 ГОДИНА

1. Во 1971 година е остварен натамошен виден пораст на производството и на тој начин е обезбеден континуитет во позитивните тенденции на динамичниот растеж на стопанската активност од последните години.

Обемот на вкупното производство е на повисоко ниво за околу 8%, а во општественото стопанство за близу 10%. Со ова во основа се остварија задачите на развојот на материјалното производство за 1971 година. Во рамките на тоа е постигнат пораст на производството и услугите во сите стопански области. Особено динамичен пораст е остварен во индустријата, сообраќајот и трговијата.

Извозот на стоки е зголемен за 8%.

Нивото на запослените е зголемено за 15,3 илјади лица или за 6% во однос на 1970 година. Овој пораст е за над 2 процентни поени повисок од очекуваниот, со што успешно се реализирани задачите и на планот на запослувањето.

Остварената активност е проследена со натамошен пораст на продуктивноста на трудот; зголемено е учеството на средствата на организациите на здружениот труд во распределбата на општествениот производ за 4 процентни поени; зголемено е учеството на издвоените средства за фондови и слично.

И покрај порастот на цените остварен е натамошен пораст на животниот стандард и реалната лична потрошувачка.

Просечните лични доходи по запослен во општествениот сектор достигнаа номинално ниво од околу 1.200 динари и е постигнат реален пораст од близу 3%.

Задржан е интензитетот на станбената изградба и се завршени околу 7,6 илјади станови; остварен е натамошен пораст на опфатот на учениците и студентите, проширена е мрежата и е зголемен училишниот простор; изградени се и дадени во употреба повеќе објекти на културата; зголемен е бројот на лекарите и обемот на здравствената заштита, проширена е материјалната основа на социјалната заштита и друго.

2. Развојот во 1972 година ќе се соочи со доста сложени проблеми кои ќе треба да бидат решавани со стопанската политика.

Присутен е проблемот на инфлаторни движења на цените и трошоците на животот, проблемот на високата побарувачка и проблемот на неликвидноста, кој се јавува во сериозни размери и со изразито неповолни движења во односот меѓу побарувањата и долговите.

Во таква положба значаен обем од издвоените средства во фондовите на организациите на здружениот труд за инвестиции е замрзнат во залихи и побарувања, а тоа неповолно се одразува врз редовниот развој на стопанството.

Со пренесувањето на обврските и средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството се создадени обврски кои Републиката во 1972 година не е во можност да ги покрие со пренесените средства и нужно ќе биде упатена дел од овие обврски да обезбедува од други извори на средства.

Инвестиционите вложувања во стопанството се остварени со побавна динамика и несоодветна структура во споредба со предвидената развојна политика до 1975 година.

Врз забавената динамика на инвестициите имаат сериозен негативен одраз изразито нередовниот грилив на средствата од Сојузниот фонд за кредитирање на недоволно развиените републики и покрај и од средствата на федерацијата за измирување на обврските утврдени со закон.

Се уште не е отпочната изградбата на електроенергетски извори. Ова станува сериозен проблем дотолку повеќе што проблемот на редовното снабдување со електрична енергија станува се покритичен и во југословенски размери.

Инфлаторните тенденции чие дејствување делумно ќе се пренесе и во 1972 година ќе наметне потреба од ангажирање на финансиски средства за покривање на зголемените цени на инвестициите, а тоа неповолно ќе се одрази и врз реалното ниво на вложувањата.

II

ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ЗАДАЧИ НА РАЗВОЈОТ ВО 1972 ГОДИНА

Имајќи ги предвид проблемите во почетната основа на развојот во 1972 година, целите и задачите на развојот утврдени со Нацртот на општествениот план на развојот до 1975 година и условите што ќе постојат во целата земја, тежиштето на општествено-економската политика во 1972 година ќе биде насочено особено кон:

— стабилизација на побарувачката и смирување на порастот на цените и трошоците на животот како услов за надминување на проблемот на општата нестабилност на пазарот и за стабилен развој на животниот стандард;

— остварување натамошен пораст на производството и услугите во сите дејности на стопанството;

— натамошен реален развој на животниот стандард;

— динамизирање на извозот на стоки и забавување динамиката на увозот;

— обезбедување натамошен пораст на запосленоста што ќе овозможи ангажирање на прирастот на активното население;

— зголемување на степенот на ликвидноста на стопанството и банките преку смалување на ангажираните средства во побарувањата и залихите и остварување на активна кредитна политика која ќе биде во поголема согласност со порастот на производството.

Политиката на стабилизација ќе има многу понагласено место и во 1972 година таа ќе претставува решавачки фактор за надминување на нарупаните проблеми и создавање на услови за непречено остварување на задачите на развојот предвидени за среднорочниот период од 1971 до 1975 година.

Ставајќи ја стабилизационата политика на преден план, категорички се поставува потребата од натамошно лимитирање на потрошувачката, пред сè на буџетската и фондовската потрошувачка, под нивото на материјалните движења, мобилизирање на сите вишоци на средствата што ќе се создадат над определеното ниво и нивното користење за решавање на отворените проблеми на стопанството и за јакнење на неговата репродуктивна способност.

Политиката и натаму ќе биде насочена кон реално зголемување на животниот стандард, но во рамки што ги овозможува спроведувањето на стабилизационата политика. Тоа ќе значи, пред сè, заштита на постигнатиот животен стандард и напори тој да се подобрува во рамките на реалниот пораст на материјалните можности.

Во овие рамки посебно ќе се спроведуваат мерките за заштита на работниците со најниски лични доходи, ќе се остварува политика на натамошно квалитетно подобрување на условите и развојот на општествените дејности и ќе се овозможи да продолжи курсот на подобрување условите за работа и посебно станбените услови.

Инвестиционата потрошувачка во 1972 година ќе се остварува во рамките на расположливата реална акумулација, со тоа што 1972 година ќе биде година на расчистување на обврските создадени со досега непокриените вложувања, со пречекорувањата поради порастот на цените и со ликвидирање на најголем дел од обврските во стопанството во однос на загубите, санациите и слично.

Истовремено во 1972 година ќе се вложат максимални напори да се ослаби динамиката на порастот на производството и на запослувањето. Определени реперкусии на рестриктивната стабилизациона политика не можат да се избегнат, па ќе треба да се вложат сите средства и сили таа активност во индустријата, земјоделството и другите стопански дејности да не падне под нивото што е остварено во 1971 година.

Секое почувствително смалување на динамиката во клучните области на производството ќе го стават стопанството пред нерешлив проблем да го компензира послабиот старт до крајот на 1975 година.

За таа цел стопанството треба да вложи посебен напор и активност во интензивирањето на стопанисувањето преку поефикасно користење на расположливите средства, подобра организација на производството и пласманот, побрз обрт на средствата, зголемување на продуктивноста на трудот и на сето она што претставува интересен план на работните колективи и самоуправните органи.

Напоредно со одржувањето на нивото на производството, основна задача ќе биде да се одржи

и трендот на постојано зголемување бројот на запослените. Тоа ќе се остварува со продолжување на сите досега применувани мерки. Зголемувањето на запосленоста притоа треба да се остварува врз почитување на критериуми.

Во 1972 година мора да се извршат квалитетни промени во надворешно-трговската размена. Преку поенергична, континуирана и смислена политика на овој план, ќе треба да се оствари позначајно зголемување на извозот на стоки и забавување на увозот, преку поголемо користење на суровини и опрема од домашни извори.

Динамика на развојот

1. Натомошниот пораст на производството и услугите се предвидува да биде остварен најмалку со интензитетот што е остварен во 1971 година. Во дадените услови тоа ќе претставува крупна задача, но и потребна динамика за целиот друг развој на Социјалистичка Република Македонија.

Се предвидува индустрискиот производ да биде остварен со реален пораст од 7 до 8%, од тоа во општествениот сектор на стопанството околу 9%, а во индивидуалниот сектор околу 3%.

Оваа динамика по интензитет би била побрза од онаа што се очекува во Југославија, но се уште под предвидената со Среднорочниот план од 1971 до 1975 година. Со остварувањето на политиката на стабилизација ќе се создадат услови за интензивирање на динамиката на развојот во наредните години и со тоа ќе се надомести побавниот развој на стартот.

Индустриското производство се предвидува да биде зголемено за 9,5 до 10,5%.

Остварувањето на вака предвидениот развој во индустријата ќе биде понесено во прв ред со одржување на динамичниот развој на производството во металургијата, индустријата на неметали и градежен материјал, металската и електроиндустријата и хемиската индустрија, на кои отстапаат близу две третини од целокупниот предвиден пораст на индустриското производство за 1972 година.

Иако претежен дел од очекуваниот пораст на индустриското производство ќе треба да се оствари врз поинтензивно користење на капацитетните можности, тој во значајна мера ќе биде условен и од благовременото довршување и пуштање во погон на неколку индустриски објекти почнати од порано.

Решавањето на проблемот на енергетиката и зголемувањето на енергетскиот потенцијал е основен предуслов на нашето стопанство. Во 1972 година ќе почне изградбата на енергетски извори.

За остварување на предвидената динамика на развојот значајно влијание ќе има и земјоделското производство кое ќе се остварува со повисока динамика од 1971 година.

Развојот на земјоделството претпоставува одржување на висок растеж на производството во општествениот сектор и зголемување на индивидуалното производство кое во 1971 година беше намалено. Притоа, се очекува пораст на сточарското производство од околу 5,3%, додека порастот на поделското производство би изнесувал околу 3,4%.

Развојот на производството во 1972 година на знатна мера ќе се засновува врз веќе создадените услови и материјална база во претходните години. Проширувањето на површините за наводнување во поделството, освен зголемување на приносите, ќе овозможи и натамошно подобрување на сеидбената структура. Во другите гранки, како резултат на поранешното инвестирање, ќе се зголемат производствените капацитети. Освен тоа, кај веќе прородените млади насади се очекуваат повисоки приноси, а некои од нив ќе стапат и во полн род.

Во 1972 година заштитата од градобијност ќе се организира уште на еден полигон од околу 110.000 ха нови површини.

За одржување на интензитетот на динамиката на развојот, од значење ќе биде развојот и во другите области на стопанството.

Во шумарството ќе се зголеми сечата и производството на техничко дрво.

Во сообраќајот се предвидува пораст на сите видови сообраќајни услуги.

Во градежништвото, исто така, се очекува да се оствари подинамичен пораст на реалниот обем на градежните работи. Тоа претпоставува поширока ориентација на градежната оператива кон проширување на станбената изградба и зголемување обемот на изградбата во другите краишта на земјата и странство.

Во трговијата се очекува пораст на прометот на мало и големо, а во туристичкото стопанство пораст на бројот на посетителите и ноќевањата при што ноќевањата на домашните туристи за околу 6 до 8%, а на странските за 16 до 18%.

По промената на паритетот на динарот се очекува знатно зголемување на приливот на домашните и странските туристи. За подмирување на туристичките услуги треба да се вклучат и одморалиштата во туристичката понуда.

Во областа на прометот развојот ќе биде проследен со изградба на современи објекти, магацински простор и проширување на трговската мрежа во туристичките места и на село.

Во 1972 година и натаму ќе се остварува значаен развој преку установените општествени фондови.

Во областа на водостопанството ќе продолжи активноста за редовно инвестиционо одржување и користење на изградените водостопански објекти и постројки, регулацијата на речните текови, уредувањето на порите, заштитата на водите од загадување, обезбедувањето со вода на селското население и друго. Освен тоа ќе продолжат и ќе се интензивираат работите на изготвувањето на студијата за интегрална бонификација на сливот на Вардар.

И натаму ќе се остварува модернизацијата и реконструкцијата на патните правци. Ќе се остварува модернизацијата и реконструкцијата на патните правци почнати од порано и по програмата од 1971 година; изградбата на делницата Башино Село — Бабуна од автопатот „Братство-Единство“; ќе започне изградба на делницата Скопје — Тетово и Кичево — Охрид (Св. Размо) — од Западниот пат и ќе се врши модернизација и реконструкција на патиштата од IV ред.

Во реализацијата на програмата за рударски истраги, приоритет во истражувањето ќе им се даде на истрагите на металните минерали и неметалните сировини, кои претставуваат посебен интерес за стопанството и јакнење на извозната компонента на развојот. Истражувањето на нафтоносноста на одделни региони во Републиката ќе продолжи во зависност од досегашните сознанија и постигнатите резултати.

Во рамките на програмата за пошумување ќе биде опфатена површината од 750 ха, при што ќе се даде нагласок на голините што претставуваат покомплексни целини (главно над 50 ха) што се надоврзуваат на постојните природни шуми или насади, или се во околина на приградските населби, индустриски, сообраќајни и други објекти, езера, акумулации и слично. Истовремено ќе се засили и расадничкото производство, посебно на тополи и ореви.

Во оваа година ќе отпочне остварувањето на проектот за пошумување на комплексот од 1000 ха — „Спомен шума Гоце Делчев“.

2. Проширувањето на надворешно-трговската размена, посебно зголемувањето на извозот, ќе претставува еден од многу важните услови за реализација на очекуваниот развој. Ова особено ќе биде значајно за некои индустриски гранки и производни групации.

Околу 20% од вкупниот прираст на производството и услугите во 1972 година ќе треба да биде реализиран на странските пазари. Тоа претпоставува извозот на стоки да се остварува со побрз пораст од порастот на производството и да се зголеми за 12,5%. Во овие рамки извозот на индустриски стоки (без тутунот) треба да биде зголемен за преку 16%.

Увозот на стоки се предвидува да се движи со смирена динамика и во рамките на очекуваниот пораст на производството, односно со пораст од околу 9%.

Врз оваа основа треба да се подобри степенот на покриеност на вкупниот увоз со извозот.

За остварување на политиката во доменот на надворешно-трговската размена ќе влијаат извршената измена на паритетот на динарот и договорно усвоените решенија на подрачјето на девизниот и надворешно-трговскиот режим.

За зголемување на извозот ќе придонесе задржувањето на сите сегашни видови на стимулирање.

И натаму ќе се поддржува извозот на земјоделски производи преку фондовите на здружените производители.

За поуспешно остварување на задачите во оваа област ќе се обезбеди уште поорганизиран настап на странските пазари и ќе се изврши приспособување на производството кон неговите потреби.

Надворешно-трговската мрежа организационо ќе се подобри и деловно поврзе за ефикасно настапување на стопанството на надворешните пазари.

Истовремено ќе биде потребно да се оствари и регионално поусогласен извоз во насока на зголемување на извозот во земјите на конвертибилното подрачје.

3. Врз основа на очекуваната динамика на развојот се предвидува вкупниот број на запослените во општествениот сектор да се зголеми за 3,7% и да достигне ниво од 280 илјади лица. Ова зголемување на запосленоста се предвидува да биде остварено и со пораст на продуктивноста на трудот за околу 4 до 5%. По високиот пораст во 1971 година, порастот на запосленоста во 1972 година би бил со помирна динамика, но по димензија тој обезбедува и натаму активирање на целокупниот пораст на активното население.

Близу 46% од очекуваниот пораст на запослените во стопанството се очекува дека ќе биде остварен во индустријата. Позабележително запослување на нови лица ќе се оствари и во трговијата, угостителството и земјоделството.

Запослувањето се повеќе ќе се остварува врз самоуправни спогодби на организациите на здружениот труд.

Во 1972 година ќе продолжи политиката на примање на приправници, остречување и остварување на политиката на инвестициони зафати од работно-интензивен карактер.

Во 1972 година ќе бидат оспособени и преквалификувани околу 6 до 7 илјади безработни лица.

Интензитетот на запослувањето во странство ќе се намали, а ќе се зголеми бројот на вратените работници од странство.

Преку позасилена деловно-техничка соработка со странските партнери ќе се создаваат услови за поголемо запослување на работниците во земјата.

4. Во 1972 година ќе продолжи политиката на помагање развојот на недоволно развиените краишта во Републиката. Со оваа политика ќе се опфати пошироко подрачје отколку досега и ќе се прошират формите на помагање.

Развој на животниот стандард

Во 1972 година се очекува дека ќе се оствари натамошен реален пораст на животниот стандард.

Во условите на спроведување на стабилизационата политика, која истовремено треба да обезбеди јакнење на репродуктивната способност на

стопанството, порастот на личните доходи и на личната потрошувачка треба да се остварува со помирна динамика од порастот на продуктивноста на трудот. Реалниот пораст на личните доходи ќе изнесува околу 3 до 3,5%.

Преку спроведувањето на Законот за општествено договарање и самоуправно спогодување за распределбата на доходот и на личните доходи и со новите системски решенија во даночната политика и политиката на цените, ќе се забрза и процесот на надминување на проблемот на ниските лични доходи.

Во областа на општествениот стандард се очекува да се запази интензитетот на изградбата на станови, да се оствари помирен пораст на материјални расходи и да се одржи обемот на инвестиционите вложувања на нивото од 1971 година.

Преку самоуправни спогодби ќе се пристапи кон орочување на дел од средствата за изградба на станови за работници со пониски лични примања. Истовремено врз општествени договори во општините ќе се утврдат елементи на селективна политика на кредитирање на станбената изградба со поповолни општествени средства до определен стандард на живеење. Во 1972 година се очекува да се укине не линеарното субвенционирање на стана-рините и воведување на субвенционирање на стана-рините само за определена категорија на семејства со понизок личен доход.

Во договор со општините ќе се преземат и мерки за поцелосна разработка на земјишната политика и зафаќање на градската рента при што да се обезбедат еднакви услови за сите граѓани во добивањето на локации за изградба на станови.

Развој на науката, образованието и културата

1. Натамошниот развој на науката, образованието и културата, ќе биде значајна компонента во остварувањето на задачите на развојната политика во 1972 година.

Општествените дејности од оваа област ќе се развиваат во согласност со развојот на стопанството во целина и предвидената политика во областа на животниот стандард. Преку политиката на мерките на општествено-политичките и интересните заедници и организациите на здружениот труд, во рамките на можностите, ќе се создадат поволни услови за развој на науката, образованието и културата.

2. Развојот на научно-истражувачката дејност во 1972 година се очекува да се остварува врз поширока материјална основа. Тежиштето на активността ќе биде ставено врз остварување на долгорочната програма на научно-истражувачката работа, врз поцврсто поврзување со стопанството и другите општествени дејности и на создавање на научен подмладок. Тоа ќе биде основа и за идната ориентација во истражувањата и користењето на научните دستигања.

3. Со развојот на образованието ќе се обезбеди зголемување бројот на учениците во основното образование за околу 3,6 илјади ученици, во средното образование за околу 2,0 илјади ученици а бројот на ученици од претшколска возраст ќе се зголеми со над илјада деца.

Порастот на бројот на учениците ќе се потпира, пред сè, врз поголем опфат на генерациите што пристигнуваат за школување.

Забележаните позитивни структурни промени кај запишаните ученици во средното образование се очекува дека ќе продолжат и натаму.

Бројот на студентите и понатаму има динамика на пораст и нивото на запишаните студенти во однос на нивото на претходната година е повисоко за близу две илјади лица.

Во 1972 година и понатаму ќе бидат обезбедени услови за кредитирање на студентите.

Ќе продолжи доградбата и ќе се довршат одреден број училишни згради од Програмата што

изведува од порано и ќе се обезбеди редовен континуитет во проширувањето на училишниот простор.

4. Организациите од областа на културата се очекува да развијат поширока активност во рамките на своите дејности, вршејќи културни услуги за подигање на културното ниво на населението. Во овие рамки посебно ќе биде поддржана издавачката дејност и ќе се спроведува проширена програма за заштита на спомениците на културата.

Истовремено ќе се зголеми активната во организациите на физичката и техничката култура.

Во 1972 година ќе продолжат работите сврзани со реализацијата на програмата за развој на телевизијата.

Здравствена, детска и социјална заштита

1. Во 1972 година ќе почне реализацијата на Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита.

Паралелно со зголемувањето бројот на корисниците ќе се прошируваат и превентивните дејности за здравствената заштита. Преку тоа ќе се обезбеди подобрување на здравствената состојба на населението, спречување и сузбивање на акутните заразни заболувања и на туберкулозата, обезбедување на поефикасна здравствена заштита на работниците преку спречување на повредите при работа и преку намалување на професионалните заболувања.

Задачите од областа на здравствената заштита, обемот на задолжителните видови на здравствена заштита на населението и потребните средства за нивното реализирање, поблиску ќе се утврдат со програмата за здравствена заштита на населението и програмата за спроведување на задолжителните видови здравствена заштита на населението за 1972 година, што ќе ги донесе Собранието на СР Македонија.

Ќе продолжи спроведувањето на акционата програма за намалување смртноста на доенчињата. Таа ќе се остварува, пред сè, во оние општини каде што смртноста е највисока. Во 1972 година смртноста на доенчињата се предвидува да биде смалена од 85 промили, колку што изнесува во 1971 година, на 80 промили.

Врз основа на Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба се предвидува да се изгради водоводна мрежа во должина од 134 км. во 71 село.

Во 1972 година и понатаму ќе се поттикнува процесот на интеграција на организациите на здружен труд во здравството и на утврдување на нормативи и стандарди по пат на општествено и самоуправно договарање.

2. Со проширувањето мрежата на установите за општествена заштита на децата во 1972 година ќе се обезбеди поголем опфат на децата. Истовремено ќе се подобри општествената исхрана. Ќе се обезбедат соодветни услови за поголем опфат на децата од училишна возраст во продолжен и целодневен престој и ќе се прошират другите форми на општествена заштита на децата.

3. Во областа на социјалната заштита се очекува да продолжи инвестиционата активност за изградба на објекти со кои ќе се зголеми опфатот на децата без родителска грижа, воспитно запустените и малолетните престапници, старите и други изнемоштени лица, за заштита и оспособување на инвалидизирани лица, како и за нивно запослување под посебни услови. Истовремено ќе се прошират формите во кои ќе се остварува нивната заштита.

Посебно ќе се обрне внимание на решавањето на материјалната основа на социјалната заштита и зголемување на висината и паричната помош на социјално загрозените категории на граѓани.

4. Врз единствена основа во 1972 година ќе се обезбеди унапредување на системот на инвалидската и боречката заштита, заштитата на материјално необезбедените учесници од НОВ и нивните

семејства. Исто така ќе продолжи решавањето на станбените проблеми на учесниците од НОВ врз веќе утврдените критериуми.

Ќе се регулира здравствената заштита на учесниците во НОВ кои користат здравствена заштита во помал обем во рамките на материјалните можности.

5. Во 1972 година ќе се донесе републички закон за пензиско-инвалидско осигурување и ќе се обезбеди организационо и материјално зацврстување на новите заедници за здравствено и пензиско осигурување.

Инвестициона политика

Динамизирањето на инвестициите во стопанството ќе биде еден од многу важните проблеми кој треба да биде надминат во 1972 година. Ова ќе биде од извонредно значење за идниот развој, особено за оној до 1975 година.

Тежиштето на инвестиционите вложувања во стопанството ќе биде врз извршувањето на веќе создадените обврски, финансиското извршување на трошоците што настанаа преку зголемување на цените (поради промена на паритетот на динарот, зголемените цени на градежните работи и слично) и усогласувањето на структурата на инвестиционите вложувања со потребите на подолгорочниот развој на Републиката.

Проширувањето на вложувањата, пред сè, треба да биде насочено во индустријата, а особено за почнување на изградбата на електроенергетски извори и преносна мрежа и обезбедување на услови за други инвестициони зафати што ќе се потпираат врз користењето на средствата од Меѓународната банка за обнова и развој и од други странски кредити.

За реализација на предвидувањата поставени со Среднорочниот план во наредните три години ќе бидат потребни знатно поголеми средства, па тоа ја наложува потребата од преземање на ефикасни мерки и акции што ќе придонесат предвидените инвестиции во 1972 година не само да се остварат, туку и да се надминат. Тоа особено е актуелно ако се има предвид заостанувањето на инвестициите во однос на просечната петогодишна динамика.

III

ОСНОВИ И МЕРКИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА

Мерки на стабилизацијата

1. Стабилизационата политика и обезбедувањето на соодветен континуитет на веќе преземените и новите мерки за нејзината реализација ќе претставуваат еден од основните задачи на целокупната развојна политика и во 1972 година.

Комплексноста и сложеноста на кумулираните проблеми на ова подрачје и понатаму бара целосна и уште поактивна ангажираност во спроведувањето на стабилизационата политика.

При таква положба во 1972 година и мерките на стопанската политика на Републиката ќе бидат насочени кон определено ограничување на потрошувачката, преку лимитирање на буџетската и на другите видови општа потрошувачка и имобилизирање на дел од потенцијално расположливите средства на буџетите и нивното насочување кон јакнење на репродуктивната способност на стопанството.

Напоредно ќе се преземаат и мерките со кои општата и заедничка потрошувачка ќе се формира со релативно смалување на учеството на даночните и договорните обврски на стопанството и зголемување на даночните обврски на граѓаните по основ на рента, прометот на неподвижности и друго.

Со примена на општествени договори и самоуправни спогодби и со други мерки треба да се одржат и подобрат веќе постигнатите односи во распределбата на доходот меѓу издвоениот дел од доход за лични доходи и за фондови.

Општата потрошувачка што се финансира преку буџетите и фондовите на општествено-политичките и интересните заедници и другите општествени фондови во 1972 година ќе се остварува во висина на номинален пораст од 14% во споредба со оствареното ниво на расходите во 1971 година коригирани за пренесените надлежности.

Во рамките на глобалниот лимит на порастот на општата потрошувачка од 14%, општествено-политичките заедници можат да му обезбедат на образованието висок номинален пораст. Расходите на заедниците на образованието можат да бидат повисоки во прв ред за проширената дејност и прирастот на бројот на учениците.

Расходите на заедниците на инвалидско-пензиското и здравственото осигурување, општествената заштита на децата и фондот за додаток на деца можат да бидат повисоки за порастот на бројот на корисниците.

Ограничувањето на потрошувачката ќе важи се додека остварувањето на доходот во овие дејности не се регулира со општествени договори и самоуправни спогодби.

Со општествени договори и самоуправни спогодби ќе се регулира распределбата на доходот и личните доходи во рамките на пропорциите и односите утврдени со оваа резолуција и со мерките донесени врз таа основа.

Средствата за определени намени¹⁾ што се обезбедуваат од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството и за нестопанските инвестиции што се финансираат од средствата на републичкиот буџет, во 1972 година ќе се задржат на ниво од претходната година.

Од ова исклучок може да се направи само за средствата наменети за рударски истражувања, модернизација на патиштата и за помагање развојот на недоволно развиените краишта.

Доследно ќе се спроведуваат и мерките за евидентирање на обврските и давање приоритет на нивното извршување од сите расположливи средства. Републиката ќе преземе мерки долговите на нестопанството спрема стопанството да бидат извршувани.

За смирување на побарувачката во 1972 година ќе се води и поактивна политика за мобилизирање на дел од средствата на граѓаните преку стимулирање на ороченотоштење, преку соодветна политика на подрачјето на потрошувачките кредити, и преку преземање на конкретни мерки за редовна наплата на должните и тековните даноци од населението.

2. Имобилизирани средства по основ на остварените вишоци на приходи во оваа година и средствата што ќе бидат остварени во 1972 година над утврдениот лимит на републичкиот буџет и фондовите ќе служат за покривање на обврските на Републиката по основ на вонбуџетскиот биланс на федерацијата по основ на користените заеми од странство и отплатата на внатрешните заеми.

Доколку Републиката обезбеди одложување на дел од овие обврски, делот на имобилизираните средства по основ на остварените вишоци на приходи предодреден за таа намена ќе биде употребен за растоварување на стопанството.

Имобилизирани средства на интересните заедници треба да бидат насочени првенствено кон намирање на неизмирените обврски на организациите на здружениот труд што се финансираат од заедниците спрема стопанството и за обезбедување на законските обврски.

Републиката и општините, согласно со договорно преземените обврски со федерацијата, со своите мерки ќе обезбедуваат спроведување на усвоената политика на цени, за што доследно ќе се применуваат сите договорени мерки за стабилизација на пазарот и цените.

¹⁾ Утврдени во Нацртот на општествениот план за развој на Социјалистичка Република Македонија од 1971 до 1975 година.

Сообразно со усвоената политика во целата земја и понатаму ќе се задржи режимот на општествена контрола на цените.

Републиката ќе се задолжува и во рамките на своите надлежности ќе обезбедува порастот на цените во 1972 година да се движи во рамките на предвидениот пораст во целата земја од околу 5% во однос на нивото од декември минатата година. Во овие рамки треба да се извршат најнужните корекции на цените.

За ублажување ефектите од промената на паритетот на динарот Републиката ќе се заложи на ниво на федерацијата да се остварува селективна примена на растоварување на стопанството. Во овие рамки приоритет треба да му се даде на оној дел на стопанството кој е најмногу оптоварен со промена на паритетот на динарот.

Во одделни случаи ќе биде нужна и корекција на цените што во рамките на предвидениот пораст треба да се обезбеди пред сè за оние производи и гранки во кои цените и увозната суштина се значително зголемени како што се текстилната индустрија, индустријата на кожи и гума и одделни производи на црната, обоената и хемиската индустрија.

Во економската 1971/72 година ќе се задржи режимот на гарантирани и минимални откупни цени на сите земјоделски производи што беа опфатени со овој режим со прописите од 1971 година.

Во рамките на општествената политика на цените Републиката и општините договорено ќе ја утврдат политиката на цените за станарините, поважните комунални услуги, градскиот сообраќај и одделни прехранбени производи, што се од значење за животниот стандард на населението.

При формирањето на цените на комуналните услуги, градскиот сообраќај и станарините ќе се води сметка за реалниот пораст на животниот стандард на населението.

4. За надминување на проблемите во врска со високиот степен на меѓународна задолженост на стопанството, Извршниот совет и неговите органи, Службата на општественото книговодство и банките ќе се залагаат за доследна примена на сите мерки што се однесуваат на наплатата на побарувањата и извршувањето на обврските и за општо јакнење на финансиската дисциплина. Републиката во рамките на своите надлежности ќе преземе и други мерки.

Успешно решавање на постојните проблеми претпоставува сестрана ангажираност и вите поголема организираност на сите организации на збружен труд за рационално и ефикасно користење на расположливите средства и за забрзување на нивната циркулација.

Во оваа насока ќе се влијае и со мерките на кредитната политика. Поддржувајќи ги во основа реалните потреби на стопанството, со мерките на кредитната политика ќе се настојува за воспоставување такви односи кои ќе овозможат обезбедување на поголема ефикасност во наплатувањето на побарувањата, за ослободување од прекумерни и некурентни залихи, односно за рационално и ефикасно користење на материјалните фактори во вивното целокупно дејствување.

Неопходно е и понатаму максимално ангажирање на кредитните потенцијали на деловните банки. Притоа треба да се создаде поширок пораст на инвестиционите вложувања во основните фондови врз основа на зголемување на депозитните средства, особено врз идниот прираст на штедните влогови на граѓаните и повисок степен на наплата на анuitетите за користените кредити во споредба со 1971 година.

Покрај ова, во оваа година треба да дојде и до поголемо ангажирање на странски кредити, како значаен услов за остварување на инвестиционата политика во 1972 и наредните години.

Мерки за развојната политика

1. За остварување на развојната политика средствата на организациите на здружениот труд нужно мора да имаат позначајно место во инвестиционите вложувања. Тоа претпоставува организациите на здружениот труд да обезбедат поради карактерна промена во користењето на издвоените средства во корист на инвестиционите вложувања во основни фондови.

Една од решавачките претпоставки за инвестиционите вложувања претставува благовремено и целосно обезбедување на средствата од Фондот на федерацијата за развој на недоволно развиените републики и покраини, како и извршувањето на сите законски обврски на федерацијата за инвестиции во стопанството. Во врска со тоа, Републиката ќе ги преземе сите можни мерки од нејзина надлежност за целосно и навремено обезбедување на предвидените средства по овие основи.

Исто така, со оглед на пренапрегнатоста на инвестициониот биланс во 1972 година, Републиката ќе се залага за одложување на обврските спрема федерацијата по основ на вонбуџетскиот биланс.

Во 1972 година ќе се преземат мерки кои треба да обезбедат зголемување на штедењето и ќе се засили примената на постојните позитивни прописи за расписување на заеми и издавање на обврзници од страна на поголемите организации на здружениот труд.

2. Овластените банки, преку кои ќе се остваруваат средствата од Фондот на федерацијата, покрај извршувањето на веќе создадените обврски, посебно ќе ангажираат средства за следниве одделни намени и тоа:

а) 20% од приливот на средствата од Сојузниот фонд за поддржување на инвестиционите иницијативи во индустријата, земјоделството, сообраќајот и туризмот, кои обезбедуваат: над 60% додатни финансиски средства од банките и организациите на здружениот труд надвор од Републиката и од странство; за заеднички вложувања со странски партнери, чие учество ќе изнесува најмалку 30% од инвестиционите зафати; за изградба на сообраќајници и друга крупна стопанска инфраструктура, со учество на странски кредити од најмалку 40%; и за други инвестициони зафати што ќе бидат кредитирани со средства на Меѓународната банка за обнова и развој;

б) 15% од приливот на средствата од Сојузниот фонд за изградба на електроизвори и преносна мрежа од 380 КВ;

в) за делот на потребните дополнителни средства за модернизација на магистралните пруги на ЖТП — Скопје што е во тек, до височина на досегашното учество на Републиката и за покривање на обврските сврзани со изградбата на пругата Гостивар — Кичево;

г) до височина од 3% од приливот на средствата од Сојузниот фонд за вложување во инвестициони зафати од работно-интензивен карактер.

Користењето на овие средства ќе се остварува врз критериумите што ќе ги утврди Извршниот совет;

д) 2% од приливот на средствата од Сојузниот фонд ќе се издвојат во корист на Републичкиот фонд за помагање на недоволно развиените краишта.

3. Со цел да се обезбеди определен економски интерес за привлекување на додатни средства од банки и организации на здружен труд надвор од Републиката ќе се издвојат средства за плаќање на додатна камата.

4. Дел од средствата на штедните влогови кај банките ќе бидат насочени за кредитирање на индивидуалните земјоделски стопанства и за комунална дејност.

5. За спроведување на задачите на развојната политика утврдени да се остваруваат преку републичките фондови во 1972 година, од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството ќе се издвојат средства во висина од 120 милиони дина-

ри за: покривање на создадените обврски за распродавање на стопанството, за Републичкиот фонд за патишта, за Републички фонд за пошумување, за Републичкиот фонд за води, за Републичкиот фонд за рударски истраги, за Републичкиот фонд за помагање на неразвиените краишта и за Републичкиот фонд за заштита од градобижност.

Користењето на средствата што ќе се издвојат за предвидените намени ќе се остварува според програмите што ќе бидат одобрени од Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

6. Во 1972 година ќе отпочнат со редовна дејност Републичкиот и општинските фондови за унапредување на индивидуалното земјоделство. Преку овие фондови ќе се обезбедат околу 13 милиони динари. Овие средства ќе се користат за субвенционирање на набавките на прилоден добиток, посадочен материјал, квалитетен сортен семенски материјал, а потоа за изведување на демонстрациони опити, стручна помош на индивидуалните земјоделци и слично. Дел од средствата на Републичкиот фонд ќе се употреби и за бенефицирање на каматите на кредитите што банките ќе ги пламираат во индивидуалното земјоделство.

Животен стандард

1. Извршниот совет ќе ја следи реализацијата на политиката за стабилен и реален пораст на животниот стандард и во рамките на своите надлежности ќе предлага и ќе преземе соодветни мерки.

Извршниот совет со активно ангажирање во спроведувањето на Законот за општествено договарање и самоуправно спогодување за распределбата на доходот и на личните доходи ќе се залага да се обезбедат пореални односи во личните доходи.

Ќе се утврдат роковите за реализирање на општествените договори и самоуправните спогодби.

До реализацијата на општествените договори ќе се применуваат законските мерки за ограничување нивото на личните доходи, ограничување порастот на личните доходи со депресивен дозволен пораст на просечните лични доходи на ниво на соодветна организација.

Ќе се преиспита можноста за определени олеснувања, односно намалување на обврските на организациите на здружен труд спрема општествено-политичките заедници.

Во зависност од општите начела што ќе бидат договорени за целата земја за политиката на подрачјето на станарините, овој проблем во 1972 година ќе биде преиспитан и соодветно решаван.

Во 1972 година ќе се изврши валоризација и усогласување на сите видови пензии и инвалидни во рамките на порастот на трошоците на животот.

Исто така ќе се изврши валоризација на детските додатоци и ќе се донесат прописи за финансирање на определени форми на општествената заштита на децата врз потрајна основа.

Ќе се води сметка за запазување на реалната вредност на додатокот на деца и за ублажување на материјалниот цензус за стекнување право на додаток на деца, а ќе се пристапи и кон спроведување на измените во областа на општествената заштита на децата, преку формирање на интересни заедници за општествена заштита на децата и утврдување на поадекватни решенија на формите на оваа заштита.

Во рамките на мерките што ќе се преземат, посебна грижа ќе се води за стандардот на работниците со пониски примања со што ќе се обезбеди позабрзан процес за намалување на социјалните разлики.

За оваа цел ќе се преиспита оптоварувањето на одредени работно-интензивни гранки и дејности на стопанството, висината на минималните лични доходи, нивото на материјалното обезбедување на безработните, субвенционирањето на станарините на работниците со ниски лични доходи, мерилата и критериумите за стипендирање и кредитирање на

учениците и студентите од семејствата со ниски приходи, прописите за ограничување на додатните и хонорарните работи и друго.

Истовремено, преку поефикасно и доследно применување на постојните законски прописи и донесување на нови, енергично ќе се сузбиваат појавите на неоправдано збогатување.

2. За остварување на политиката во општествениот стандард ќе се обезбеди:

а) од изворните приходи на републичкиот буџет ќе се издвојат средства за учество во инвестициите во основното и средното образование, за кредитирање на образованието на стручните кадри на високите школи и за подобрување на материјалната и здравствената положба на студентите;

б) од изворните приходи на републичкиот буџет ќе бидат обезбедени средства и за поддршка на акционите програми за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца, за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба на населбите, за постапно спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита во зависност од расположливите средства обезбедени од федерацијата.

Користењето на средствата што ќе се издвојат за овие намени ќе се остварува според програмите што ќе бидат донесени од Собранието на Социјалистичка Република Македонија:

в) од средствата на Републичкиот буџет наменети за финансирање на нестопански инвестиции што се од општ интерес на Републиката, ќе се издвојат 39 милиони динари.

Овие средства ќе се употребат како учество на Републиката во изградбата на културни домови, во реализацијата на програмите за развој на радиотелевизијата и новинско-издавачката дејност, за студентски и ученички домови, за заштита на спомениците на културата, за развој на физичката и техничката култура, за инвестиции во здравството, за водоснабдување на селата и друго.

Инвестициите во вонстопанските дејности ќе бидат насочени за довршување на недовршените објекти.

Помагање развојот на недоволно развиените краишта

За остварување на политиката на помагање развитокот на недоволно развиените краишта, во 1972 година во корист на Републичкиот фонд за оваа намена ќе се издвојат 32 милиони динари и тоа:

— 12 милиони динари од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството; и

— 20 милиони динари преку Стопанската банка во вид на долгорочен кредит од приливот на средствата што ќе се оствари преку Фондот на федерацијата за кредитирање на недоволно развиените републики и автономни покраини.

Овие средства ќе се користат пред сè за обезбедување на потребното учество во инвестициите, што ќе бидат обезбедени преку кредити од банките и од други кредитори (организации на здружен труд и друго).

Оваа погодност ќе им се обезбедува на организациите на здружениот труд диференцирано, во сразмер со степенот на развиеноста на краиштата, а најмалку 25% од предвиденото учество во кредитирањето.

Дел од издвоените средства од Сојузниот фонд за инвестициони зафати од работно-интензивен карактер треба да бидат насочени во недоволно развиените краишта.

Од соодветните републички фондови, на стопански недоволно развиените краишта ќе им бидат обезбедувани средства по поволни услови за 25% од оние под кои ќе се користат средствата од другите општини и тоа за: модернизација и реконструкција на патиштата; рударски истражувања;

изградба на водоводи во селата; пошумување на голмиите; кредитирање на студентите на високите школи; изградба на училиштен простор за основно образование и изградба на амбулантно-поликлинички објекти.

Потребните средства за бонифицирање на условите од претходниот став ќе бидат обезбедувани од средствата на Републичкиот фонд за кредитирање развојот на недоволно развиените краишта. Средствата по овој основ ќе бидат обезбедувани без обврска на враќање.

Други мерки

1. Емисијата што ќе биде обезбедена преку Народната банка на Македонија ќе се распределува со посебна одлука со која ќе се утврди селективна кредитна политика на Републиката која, пред сè, ќе тргнува од потребите на производството, прометот и извозот, а приоритет ќе му се даде на кредитирањето на извозот и за откуп на поважните аграрни производи.

Републиката ќе настојува селективната политика да се остварува во поголем степен преку народните банки на републиките и автономните покраини.

Деловните банки, со донесувањето на актот за кредитна политика за 1972 година, ќе го утврдат обемот на средствата на штедните влогови кои ќе бидат насочени кон кредитирање на индивидуалните земјоделски стопанства и комуналното стопанство.

2. Републиката ќе води политика за бенефицирање на кусорочното кредитирање за одделни намени. Тоа ќе биде утврдено со посебни прописи.

3. Во согласност со другите републики и покраини ќе се задржи компензацијата за губрињата. До формирањето на меѓурепублички компензационен фонд, тоа ќе се врши преку буџетот на федерацијата.

4. За поддршка на потрошувачката на млеко во 1972 година ќе се плаќа премија за млекото во височина што заеднички ќе се договори меѓу републиките и покраините.

5. Со цел да се создадат средства за намирување на обврските за вонбуџетскиот биланс, во 1972 година ќе се зголеми републичкиот данок на промет на стоки на мало за 1%.

За оваа цел ќе се ангажира и дел од средствата и на републичкиот буџет.

6. Раководејки се од мерките на политиката утврдени со Општествениот план за развој на Социјалистичка Република Македонија од 1971 до 1975 година, најдоцна до крајот на март 1972 година, со закони и други одлуки поблиску ќе се утврдат обемот, намените, динамиката и начинот на обезбедување на средства за доделување на додатни камати, обемот и намените за користење на средствата на Републиката за инвестиции во стопанството, давање на гаранции за користење на странски кредити; краиштата што ќе бидат кредитирани од Републичкиот фонд за помагање на помалку развиените краишта во Републиката; ќе се утврди политика и режим на амортизација на основните средства и нејзиното усогласување со движењето на цените на основните средства на пазарот.

Во подготвувањето на законите поактивно ќе биде вклучено и стопанството преку неговите здруженија.

Ќе се преиспита дејството на Законот за полагање на депозит при инвестиционите вложувања во нови нестопански и непроизводни инвестиции и по потреба ќе се предложи негова измена.

Заради поефикасно усогласување на приходите и потрошувачката на општествено-политичките заедници, интересните заедници и самоуправните фондови, Републиката ќе преземе мерки за воведување на систем на билансирање на вкупните приходи и расходи што ќе има карактер на задолжителен плански инструмент.

Истовремено ќе се донесат програми за активноста што ќе се остварува во периодот од 1971 до 1975 година преку установените републички фондови и ќе се донесе програма за изградба на одделни нестопански објекти што се од општо значење и интерес, а ќе се финансираат од средствата на републичкиот буџет.

*
* *
*

Утврдената општествено-стопанска политика треба да претставува основа од која треба да се раководат општествено-политичките заедници, интересните заедници, општествените фондови и организации на здружен труд и нивните асоцијации во утврдувањето на своите развојни програми за 1972 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-947
31 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

78.

Просветно-културниот собор на Собранието на СРМ, на својата седница одржана на 7 октомври 1971 година, го претресе материјалот „Издавање и обезбедување учебници за училиштата на народностите и стручните училишта, како и можностите за обезбедување бесплатни учебници за основните училишта“ и врз основа на член 140 од Уставот на СРМ, на седницата одржана на 29 март 1972 година, донесе

ПРЕПОРАКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОС- НОВНИТЕ УЧИЛИШТА СО БЕСПЛАТНИ УЧЕБ- НИЦИ

Просветно-културниот собор смета дека се создадени основни општествени предуслови за подолжно оживотворување на уставното начело за задолжително бесплатно основно образование преку обезбедување на бесплатни учебници во основните училишта во Републиката.

Соборот оценува дека покренатите иницијативи во одделни училишта за создавање фондови за бесплатни учебници преку собирање на веќе употребените учебници и на парични средства за купување на бесплатни учебници, претставуваат солидна основа за прераснување на процесот за обезбедување учебници на материјално послабо ситуирани ученици во општ и траен систем за обезбедување на бесплатни учебници за сите ученици.

Почетните иницијативи во овој поглед сè уште не добиле доволно широка поддршка кај сите родители, наставници и ученици, а посебно кај заедниците на образованието како основни носители на дејноста на училиштата, и „Просветно дело“ како специјализирана организација за издавање на учебници.

Со оглед на позитивните резултати од почетните искуства во обезбедувањето на бесплатни учебници во основните училишта и во очекување поединечните иницијативи да бидат широко прифатени и реализирани ширум Републиката како елемент за целосно остварување на системот на бесплатно школување во основните училишта, Соборот

ПРЕПОРАЧУВА

1. Во основните училишта да се преземат непосредни акции за образување на фондови за бесплатни учебници со прибирање на веќе употребените учебници и собирање на парични средства за купување на бесплатни учебници.

Акцијата за прибирање на веќе употребените учебници ќе биде резултатно само ако во нејзиното остварување бидат вклучени, покрај наставниците, учениците и родителите на учениците. При ова од решавачко значење е развивањето и всадувањето кај учениците и нивните родители на чувство и сознание за солидарност меѓу децата. Истовремено треба да се изнајдат и соодветни форми за оддавање на признание на најактивните ученици во собирањето и предавањето на употребените, а посебно добро зачуваните учебници, за нивно стимулирање во собирањето и зачувувањето на учебниците.

Паричните средства за купување на бесплатни учебници би требало да се обезбедуваат: од основните заедници на образованието со доделување на наменски средства на училиштата; од делот од работ што би им го отстапувале на училиштата Издавачкото претпријатие „Просветно дело“ и книжарниците при колективна набавка на учебници и училишни помагала; од делот на средствата остварени преку производствена работа на училиштата; од дотацијата што за таа цел ќе ја доделува Републиката заедница на образованието преку основните заедници на образованието и од помошта на организациите на здружениот труд и поединци.

2. За целосно остварување на овој систем нужно е Републиката заедница на образованието да обезбеди постојани посебни средства со кои, покрај, дотирањето на основните заедници за купување бесплатни учебници, ќе ги дотира издавачите во издавањето на учебниците од потрајна употребна вредност и за поефтинување на цената на учебниците.

3. Ефикасноста на овој систем во голема мерка зависи од постојаноста на наставните планови и програми, како предуслов за подолготрајна употреба на исти учебници, што треба посебно да го има предвид Републичкиот педагошки совет.

4. Системот на обезбедување на бесплатни учебници во основните училишта, како елемент на бесплатно школување во тие училишта, треба да биде изразен во соодветните прописи и општи акти со кои ќе се регулира финансирањето на образованието и воспитувањето.

5. Соборот ја изразува својата увереност дека во остварувањето на оваа препорака непосредно ќе се вклучат, покрај републичките органи и организации на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, самоуправните организации, здруженијата на граѓаните и општествено-политичките заедници односно организации.

6. Републичкиот секретаријат за образование и наука ќе го следи остварувањето на оваа препорака и за тоа периодично ќе го известува Соборот.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 44-855
30 март 1972 година
Скопје

Претседател
на Просветно-културниот собор,
Драги Тозија, с. р.

79.

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 4/69), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИК НА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор на пратеник на Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во Изборната единица Струмица I.

2. Изборите ќе се одржат на 28 јуни 1972 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а прописаните рокови за вршење на изборните дејствија ќе течат од 27 април 1972 година.

Бр. 03-1096

21 април 1972 година

Скопје

Потпретседател
на Собранието на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Во Окружниот суд во Скопје се води постапка по тужбата на Стојкова Ката, родена Петрушевска, од Титов Велес, ул. „Стојман Бурдијан“ бр. 35, против тужениот Стојков Трајче, со непознато место на живеење, за развод на брак, вредност 2.000,00 динари.

Се повикува тужениот Стојков Трајче во рок од 30 дена да се јави во судот или да ја достави својата точна адреса. Во противно по истекот на свој рок од објавувањето во „Службен весник на СРМ“ ќе му биде определен старател кој ќе го застапува во бракоразводниот спор до неговото правосилно окончување, согласно со член 77 од ЗПП.

Од Окружниот суд во Скопје, II. бр. 448 од 20. III. 1972 година. (34)

Во Окружниот суд во Скопје се води постапка по тужбата на Ташевски Јован од с. Н. Село — Горче Петров, против тужената Тошевска, родена Стоилковик Станислава, за развод на брак. Вредност на спорот 2.000,00 нови динари.

Се повикува тужената Тошевска Станислава во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да ја достави својата точна адреса. По истекот на овој рок судот ќе ѝ определи старател, согласно со член 77 од ЗПП, кој ќе ја застапува до правосилното окончување на бракоразводниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, II. бр. 3053/71 од 10. IV. 1972 година. (36)

Во Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на тужителот Ибраим Иљазов од Скопје, ул. „1208“ бр. 8, населба „Шуто Оризари“, против тужениот Ајваз Рамадан Ајвазов од Скопје, сега со непознато место на живеење, за исполнување на договор за купопродажба на недвижен имот. Вредност на спорот 43.000,00 динари.

Се поканува тужениот Ајваз Рамадан Ајвазов во рок од триесет дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави на судот или да му ја соопшти својата адреса. Во противно ќе му се определи старател кој ќе го застапува до окончување на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, II. бр. 1442/71. (43)

КОНКУРСИ

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЦЕНТАРОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следното работно место:

1. Еден приправник со завршен Филозофски факултет — група македонски јазик

Личниот доход се утврдува според Правилникот за распределба на личниот доход за приправници во Центарот.

Кандидатите треба молбите, заедно со потребните документи да ги доставуваат во Центарот за професионална рехабилитација на инвалидизирани лица, на улица „Васил Ѓоргов“ б.б. — Скопје пошт. факс 129

Конкурсот е отворен 15 дена од неговото објавување

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА

Деловниот одбор на Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место:

1. СТРУЧЕН НАСТАВНИК — во сервисот за перење на веш — ВКВ или КВ работник

Кандидатите, покрај општите услови предвидени во ОЗРО, треба да ги исполнуваат и посебните услови наведени во конкурсот.

Личниот доход според Правилникот.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето.

Молбите, со потребните документи, таксирани со 1 динар, да се доставуваат на адреса: Завод за рехабилитација на деца и младинци — Скопје, пошт. факс 523.

Конкурсната комисија на Занаетчиската услужна задруга по водовод и парно греење „ЦЕНТРОВОД“ — Скопје

распишува

КОНКУРС

за избор на директор на задругата

Кандидатите, покрај општите услови, предвидени со позитивните законски прописи мора да ги исполнуваат и следните посебни услови:

ВК водоинсталатер со над 20 години работна практика.

Кандидатите покрај пријавата мора да поднесат и докази дека ги исполнуваат условите барани според конкурсот.

Некомплетните документи нема да се земат предвид.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личните доходи на задругата.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Врз основа на членот 44 точка 10 од Законот за високото школство на СРМ, советот на Медицинскиот факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје

распишува

К О Н К У Р С

- за пополнување на следните работни места:
- еден вонреден професор по предметот ортопедија
 - еден предавач по предметот судска медицина
 - еден асистент по предметот фармакологија
 - два асистента по предметот дентална хирургија
 - два асистента по предметот оториноларингологија
 - еден асистент по предметот радиологија
 - два асистента по предметот педијатрија
 - три хонорарни асистента по предметот педијатрија
 - три хонорарни асистента по предметот интерна медицина
 - два хонорарни асистента по предметот гинекологија и акушерство
 - еден хонорарен наставник по предметот социологија (во сите звања)

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени за избор на наставници и соработници, согласно со член 130, 131 и 135 од Законот за високото школство на СРМ.

Молбите таксирани со еден динар таксена марка, биографија и примерок од стручните трудови се поднесуваат до Секретаријатот на овој Факултет.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето.

Врз основа на член 23 став 1 од ОЗРО, член 57, 59 од статутот на Централното основно училиште „Даме Груев“ с. Дихово и членот 1 став 1 од одлуката за измена и дополнување на статутот на училиштето од 18. I. 1972 година, Комисијата за распишување и спроведување на конкурс за преименување на директор

распишува

К О Н К У Р С

за преименување на директор на Централното основно училиште „Даме Груев“ с. Дихово

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните посебни и општи услови:

1. Да имаат завршено педагошка академија или виша школа, филозофски факултет, природно-математички факултет, ликовна академија или музичка академија.
2. Да имаат работно искуство 12 години во просветната струка.
3. Покрај образованието да имаат организациони способности и морално-политички квалитети.

Кон молбата кандидатите треба да достават:

- диплома за оформено образование;
 - лекарско уверение;
 - доказ за работно искуство со податоци за досегашното движење во работата;
 - уверение дека не се осудувани;
 - уверение дека не се под истрага;
 - уверение за државјанство;
 - согласност од работната организација дека ќе биде ослободен од работа доколку биде примен.
- Некомплетираните документи нема да се разгледуваат.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личниот доход на училиштето.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до конкурсната комисија на централното основно училиште „Даме Груев“ — село Дихово, со ознака, „за конкурс“.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Врз основа на одлуката на Советот на работната заедница на Заводот за унапредување на сточарството на СРМ, Скопје од 17. IV. 1972 година, Конкурсната комисија при Заводот

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место асистент во одделението за физиологија и исхрана на домашните животни.

Покрај општите услови предвидени во ЗРО, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— да има завршено земјоделско-шумарски факултет, со работно искуство во сточарски научни установи најмалку 3 години.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личните доходи во Заводот.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (683)

Советот на Филозофскиот факултет на Универзитетот Кирил и Методиј во Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за два асистента при Катедрата за историја; за два асистента при Катедрата за историја на книжевностите на народите на СФРЈ; и за еден асистент при Катедрата за филозофија.

Пријавите таксирани со по 1 динар, останатите документи и научните и стручни трудови (во колку има такви), по еден примерок да се достават до архивата на Филозофскиот факултет во Скопје.

Конкурсот трае еден месец од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“.

Од Деканатот на Филозофскиот факултет во Скопје

Конкурсната комисија при Земјоделската задруга „Извор“, Свидовица — Струмичко

распишува

К О Н К У Р С

за директор (реизбор)

Кандидатите треба да ги исполнуваат покрај општите услови предвидени со закон, и следните услови:

- да имаат завршено средно земјоделско училиште и 1 година практика во земјоделството, или
- да е висококвалификуван работник во земјоделството со 5 години практика.

Некомплетираните документи нема да се разгледуваат.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Од Конкурсната комисија

ИСПРАВКА

Во конкурсот на Медицинскиот факултет — Скопје, објавен во „Службен весник на СРМ“ број 8/72, на страна 152, по предметот радиологија е испуштен редот со зборовите: „— два асистента по предметот офталмологија“.

Комисијата за работни односи на Трговското претпријатие „Стококооп“ — Скопје, населба Бутел II, барака бр. 25

распишува

КОНКУРС

за следните работни места:

1. Директор на Секторот за сурова кожа (реизбор)
2. Директор на Секторот за волна (реизбор)
3. Директор на Секторот за преработена кожа (реизбор).

Услови:

Кандидатите, покрај општите услови од ОЗРО, должни се да ги исполнуваат и следните посебни услови:

за работното место под реден број 1
кандидатот треба да има завршено економски факултет со 5 години практика, од кои 2 години на раководни работни места, или виша економска школа со 8 години практика, од кои 3 години на раководно работно место, или средна школа — кожарска, со 10 години практика, од кои 5 години на раководно работно место, или висококвалификуван работник со 10 години практика, од кои 5 години на раководна положба во кожарството;

за работното место под реден број 2
кандидатот треба да има завршено економски факултет со 5 години практика, од кои 2 години на раководна положба, или виша економска школа со 8 години практика, од кои 3 години на раководна положба, или средна текстилна школа со 10 години практика, од кои 5 години на раководна положба, или висококвалификуван работник, со 10 години практика, од кои 5 години на раководна положба по волнарска насока;

за работното место под реден број 3
кандидатот треба да има виша кожарска подготовка, со 8 години практика, од кои 3 години на раководна положба, или средна школска подготовка, со 10 години практика и 5 години на раководна положба, или висококвалификуван работник, со 10 години практика, од кои 5 години на раководна положба во трговијата.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личните доходи на „Стококооп“ — Скопје.

Некомплетирани документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ — Скопје.

Конкурсната комисија на Земјоделската задруга „Јане Сандански“, с. Муртино — Струмичко

распишува

КОНКУРС

за именување (реизбор) на директор на Задругата

Покрај условите предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено висока или виша земјоделска школа со над 3 години работно искуство;
— да имаат средна или низа стручна подготовка со над 10 години работно искуство, од кои 5 години да бил на раководно работно место во стопанството.

Молбите со потребните докази, учесниците во конкурсот ги поднесуваат во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето на конкурсот.

Врз основа на одлуката на Советот на Медицинскиот центар Т. Велес, од 21. III. 1972 година

се распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните упразнети работни места:

1. Началник на Службата за снабдување со лекови и санитарски материјали,
2. Началник на Службата за забна нега и заботехника.

Услови:

Кандидатите покрај општите услови предвидени со ОЗРО треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

Под точка 1:

— завршен фармацевтски факултет,
— положен стручен испит,
— за машки пол да му е регулирана воената обврска,
— настап на работа веднаш.

Под точка 2:

— завршен стоматолошки факултет,
— положен специјалистички испит по една од стоматолошките гранки, или
— лекар стоматолог со положен стручен испит и 8 години работно искуство како стоматолог,
— да е работник на Медицинскиот центар во Т. Велес.

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личниот доход на работниците во Центарот.

Молбите со потребната документација се поднесуваат до Одделението за општи работи на Медицинскиот центар во Т. Велес, ул. „Шефки Сали“ бр. 2.

СОДРЖИНА

Страна

72.	Закон за Републичкиот буџет за 1972 година — — — — —	217
73.	Закон за изменување на Законот за воведување на републички данок на промет на стоки на мало — — — — —	236
74.	Закон за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развиток на недоволно развиените краишта — — — — —	236
75.	Закон за распределба на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1972 година — — — — —	236
76.	Закон за краиштата чиј развиток ќе се кредитира од средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развиток на недоволно развиените краишта — — — — —	237
77.	Резолуција за основите на општествено-економската политика во 1972 година — — — — —	237
78.	Препорака за обезбедување на учениците од основните училишта со бесплатни учебници — — — — —	245
79.	Решение за распишување на дополнителни избори за избор на пратеник на Стопанскиот собор на Собранието на СРМ — — — — —	246